

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 101

7 јули 2014, понеделник

година LXX

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Стр. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2904. Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги .....                                                                                                                                                                                                                              | 2    | документација, управител на градба, изведувач на градби, надзор над изградбата на градби и управител на одржување на објекти, формата и содржината на образецот на лиценците како и формата и содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени, обновени и одземени лиценци ..... | 40   |
| 2905. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи.....                                                                                                                                                                                                                | 3    | 2909. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 69/2012 од 11 јуни 2014 година .....                                                                                                                                                                                           | 41   |
| 2906. Правилник за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција .....                                                                                                                                            | 3    | 2910. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.67/2013 од 11 јуни 2014 година .....                                                                                                                                                                                            | 43   |
| 2907. Решение за запирање од извршување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за стекнување со право за доделување на станбен простор под закуп во домовите за живеење на корисниците на пензија со кои управува Фондот на пензиско-то и инвалидското осигурување на Македонија ..... | 40   | 2911. Решение за спроведување на избор на член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите од апелационо подрежје Битола.....                                                                                                                                             | 44   |
| 2908. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на лиценците за проектирање на градби, ревизија на проектна                                                                                                                                                            |      | 2912. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ...                                                                                                                                                                                | 44   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2913. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд .....                                                                                                                                                       | 45   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стр. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2914. Правилник за условите и начинот за давање одобрение за издавање на удели и издавање и регистрирање на акции на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија и продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија ..... | 45   | 2915. Одлука за престанување на важење на Методологија за пресметка на цените на пресметковните елементи по кои производителот на електрична енергија ја испорачува електричната енергија на снабдувачот на електрична енергија за тарифни потрошувачи и снабдувачот во краен случај со електрична енергија ..... | 48   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Огласен дел .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-48 |

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2904.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 јули 2014 година.

Бр. 07-2644/1  
3 јули 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

##### Член 1

Во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14 и 44/14), во член 92 ставот (4) се менува и гласи:

„Телевизиските радиодифузери од општ формат се обврзуваат во текот на неделата да емитуваат најмалку осум часа, а јавниот радиодифузен сервис најмалку 14 часа, инструментална музика од македонски автори и автори на етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, вокална и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, од која 50% треба да биде забавна инструментална, вокална и/или вокално-инструментална

музика, а 50% народна инструментална, вокална и/или вокално-инструментална музика, при што е дозволено отстапување од 5% во однос на поделбата на емитувањето на забавната и народната инструментална, вокална и/или вокално-инструментална музика.“

Во ставовите (5) и (13) по зборот „емитуваната“ се додава зборот „инструментална,“.

##### Член 2

Во членот 117 став (1) алинејата 4 се менува и гласи:  
„Двете здруженија на новинари од Република Македонија со најголем број членови предлагаат по еден член „“.

##### Член 3

Во членот 136 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

“(4) Семејно домаќинство кое е примател на социјална парична помош и постојана парична помош, согласно закон, е ослободено од плаќање на радиодифузна такса.“

##### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### L I G J

#### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHËRBBIME MEDIATIKE AUDIO DHE AUDIVIZUELE

##### Neni 1

Në Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 184/13, 13/14 dhe 44/14), në nenin 92 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

„Radiodifuzerët televizivë me format të përgjithshëm obligohen gjatë javës të emitojnë së paku tetë orë, kurse servisi publik radiodifuziv së paku 14 orë, muzikë instrumentale të autorëve maqedonas dhe autorëve të bashkësive etnike që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë,

muzikë vokale dhe/ose vokale instrumentale në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive etnike të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, nga e cila 50% duhet të jetë muzikë argëtuese instrumentale, vokale dhe/ose instrumentale vokale, kurse 50% muzikë popullore instrumentale, vokale dhe/ose vokale instrumentale, me ç'rast lejohet shmangie prej 5% në raport me ndarjen e emitimit të muzikës argëtuese dhe popullore instrumentale, vokale dhe/ose vokale instrumentale."

Në paragrafët (5) dhe (13) pas fjalës "emituar" shtohet fjala "instrumentale".

#### Neni 2

Në nenin 117 paragrafi (1) alineja 4 ndryshohet si vijon:

"Dy shoqatat e gazetarëve nga Republika e Maqedonisë me numër më të madh të anëtarëve propozojnë nga një anëtar."

#### Neni 3

Në nenin 136 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i (4) si vijon:

„(4) Ekonomia familjare shtëpiake që është pranuese e ndihmës sociale me para dhe ndihmës së përhershme me para, në pajtim me ligjin, është e liruar nga pagimi i taksës radiodifuzive."

#### Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 2905.

Врз основа на член 241, став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014 и 43/2014), Владата на Република Македонија на седница-та одржана на 27 јуни 2014 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ**

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи се именува Елизабета Зисовска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 24-5151/1  
27 јуни 2014 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

### 2906.

Врз основа на член 23-а став (3) од Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13), министерот за финансии, донесе

#### ПРАВИЛНИК

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ПОТРЕБНИ ЗА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА**

#### Член 1

Во Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција („Службен весник на Република Македонија“ број 2/08, 39/10, 13/11 и 9/12), Образецот „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за субјектите кои не применуваат посебни сметковни планови (големи, средни, мали и микро субјекти), Образецот „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за осигурителни и реосигурителни друштва, Образецот „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за непрофитните организации“, Образецот „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите и Образецот „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за банките и другите финансиски институции се заменуваат со нови обрасци: Образец „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за субјектите кои не применуваат посебни сметковни планови (големи, средни, мали и микро субјекти)“, Образец „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за осигурителни и реосигурителни друштва, Образец „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за непрофитните организации“, Образец „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите и Образец „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за банките и другите финансиски институции, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

#### Член 2

Овој правилник ќе се применува при доставувањето на годишната сметка за 2014 година.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.12-1160/3  
26 јуни 2014 година  
Скопје

Министер за финансии,  
**Зоран Ставрски**, с.р.

Прилог

Образец "ДЕ"

|                                                                                                                                                                                                                    |   |   |                                 |   |   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> |   |   |                                 |   |   |   |   |   |   |    | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Период                                                                                                                                                                                                             |   |   |                                 |   |   |   |   |   |   |    | Контролор                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 3 | 4                               | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0                                                                                                                                                                                                                  |   |   |                                 |   |   |   |   |   |   |    | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3 | 4 | 5 | 8  | 9  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |
| Вид<br>работа                                                                                                                                                                                                      |   |   | Идентификационен број<br>(ЕМБС) |   |   |   |   |   |   |    | Резервни кодекси                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Назив на субјектот \_\_\_\_\_

Адреса, седиште и телефон \_\_\_\_\_

Адреса за е-пошта \_\_\_\_\_

Единствен даночен број \_\_\_\_\_

**ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**

за државна евиденција за субјектите кои  
не применуваат посебни сметковни планови  
(големи, средни, мали и микро субјекти)

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка | Позиција                                                                                            | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                         |                                                                                                     |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                       | 3                                                                                                   | 4             | 5              | 6                |
|          |                         | <b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>                                                                    |               |                |                  |
| 1.       | 000                     | Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)                           | 601           |                |                  |
| 1.1      |                         | Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект      | 602           |                |                  |
| 1.2      |                         | Трошоци за материјали и услуги <sup>1)</sup> користени или потрошени при развојот на интерен проект | 603           |                |                  |
| 1.3      |                         | Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект            | 604           |                |                  |
| 1.4      |                         | Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект                          | 605           |                |                  |
| 2.       | 008д                    | Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели                                      | 606           |                |                  |

<sup>1)</sup> Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интерен проект.

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д= дел | Позиција                                                                                         | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                |                                                                                                  |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                              | 3                                                                                                | 4             | 5              | 6                |
| 3.       | 009д                           | Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели                                 | 607           |                |                  |
| 4.       |                                | Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)                 | 608           |                |                  |
| 5.       | 003д                           | Набавна вредност на софтвер со лиценца                                                           | 609           |                |                  |
| 6.       | 008д                           | Вредносно усогласување на софтвер со лиценца                                                     | 610           |                |                  |
| 7.       | 009д                           | Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца                                                   | 611           |                |                  |
| 8.       |                                | Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)                                   | 612           |                |                  |
| 9.       |                                | Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба                         | 613           |                |                  |
| 10.      | 008д                           | Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба                   | 614           |                |                  |
| 11.      | 009д                           | Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба                 | 615           |                |                  |
| 12.      |                                | Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС) | 616           |                |                  |
| 13.      | 003д                           | Набавна вредност на купени бази на податоци                                                      | 617           |                |                  |
| 14.      | 008д                           | Вредносно усогласување на набавени бази на податоци                                              | 618           |                |                  |
| 15.      | 009д                           | Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци                                            | 619           |                |                  |
| 16.      |                                | Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)                            | 620           |                |                  |
| 17.      | 003д                           | Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба                              | 621           |                |                  |
| 18.      | 008д                           | Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба                        | 622           |                |                  |
| 19.      | 009д                           | Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба                      | 623           |                |                  |
| 20.      |                                | Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)      | 624           |                |                  |

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д= дел | Позиција                                                                                                                        | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                |                                                                                                                                 |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                              | 3                                                                                                                               | 4             | 5              | 6                |
|          |                                | <b>Б.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>                                                                                                   |               |                |                  |
| 21.      | 010д                           | Земјишта                                                                                                                        | 625           |                |                  |
| 22.      | 014д                           | Шуми                                                                                                                            | 626           |                |                  |
| 23.      | 011д                           | Набавна вредност на станови и станбени згради                                                                                   | 627           |                |                  |
| 24.      | 018д                           | Вредносно усогласување на станови и станбени згради                                                                             | 628           |                |                  |
| 25.      | 019д                           | Акумулирана амортизација на станови и станбени згради                                                                           | 629           |                |                  |
| 26.      |                                | Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)                                                           | 630           |                |                  |
| 27.      | 011д                           | Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност                                       | 631           |                |                  |
| 28.      | 018 д                          | Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност                                 | 632           |                |                  |
| 29.      | 019д                           | Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност                               | 633           |                |                  |
| 30.      |                                | Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност <sup>2)</sup> (< или = АОП 012 од БС) | 634           |                |                  |
| 31.      | 011д                           | Набавна вредност на објекти од нискоградба <sup>3)</sup>                                                                        | 635           |                |                  |
| 32.      | 018 д                          | Вредносно усогласување на објекти од нискоградба                                                                                | 636           |                |                  |
| 33.      | 019д                           | Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба                                                                              | 637           |                |                  |
| 34.      |                                | Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)                                                              | 638           |                |                  |
| 35.      | 012д                           | Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема <sup>4)</sup>                                                       | 639           |                |                  |

2 Објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одмаралишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

3 Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

4 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д= дел | Позиција                                                                               | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                |                                                                                        |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                              | 3                                                                                      | 4             | 5              | 6                |
| 36.      | 018 д                          | Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема                      | 640           |                |                  |
| 37.      | 019д                           | Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема                    | 641           |                |                  |
| 38.      |                                | Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)    | 642           |                |                  |
| 39.      | 012д                           | Набавна вредност на компјутерска опрема <sup>5)</sup>                                  | 643           |                |                  |
| 40.      | 018 д                          | Вредносно усогласување на компјутерска опрема                                          | 644           |                |                  |
| 41.      | 019д                           | Акумулирана амортизација на компјутерска опрема                                        | 645           |                |                  |
| 42.      |                                | Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)                        | 646           |                |                  |
| 43.      | 014д                           | Набавна вредност на повеќегодишните насади                                             | 647           |                |                  |
| 44.      | 018д                           | Вредносно усогласување на повеќегодишните насади                                       | 648           |                |                  |
| 45.      | 019-д                          | Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади                                     | 649           |                |                  |
| 46.      |                                | Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)                     | 650           |                |                  |
| 47.      | 014д                           | Набавна вредност на основното стадо                                                    | 651           |                |                  |
| 48.      | 018д                           | Вредносно усогласување на основното стадо                                              | 652           |                |                  |
| 49.      | 019д                           | Акумулирана амортизација на основното стадо                                            | 653           |                |                  |
| 50.      |                                | Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)                            | 654           |                |                  |
| 51.      | 015д                           | Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста | 655           |                |                  |
| 52.      | 015д                           | Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично   | 656           |                |                  |
| 53.      | 015д                           | Драгоцени метали и камења                                                              | 657           |                |                  |
| 54.      | 015д                           | Антиквитети и други уметнички дела                                                     | 658           |                |                  |
| 55.      | 015д                           | Други скапоцености                                                                     | 659           |                |                  |
| 56.      | 016 д                          | Вложувања во природни богатства во подготовка                                          | 660           |                |                  |
| 57.      | 016 д                          | Подобрување на земјиштето                                                              | 661           |                |                  |

5 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д= дел | Позиција                                                                                                       | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                |                                                                                                                |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                              | 3                                                                                                              | 4             | 5              | 6                |
|          |                                | <b>В. ПРИХОДИ</b>                                                                                              |               |                |                  |
|          |                                | <b>I. Приходи од продажба</b>                                                                                  |               |                |                  |
| 58.      | 73д и 74 д                     | Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)                                                           | 662           |                |                  |
| 59.      | 73д и 74д                      | Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)                                                          | 663           |                |                  |
| 60.      | 730, 740 и 741                 | Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)                      | 664           |                |                  |
| 61.      | 731 и 742                      | Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)                     | 665           |                |                  |
| 62.      | 731д и 742д                    | Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ <sup>6)</sup> (< или = АОП 202 од БУ) | 666           |                |                  |
| 63.      | 745д                           | Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)     | 667           |                |                  |
| 64.      | 747                            | Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)                                                                    | 668           |                |                  |
| 65.      | 747д                           | Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)                                                        | 669           |                |                  |
| 66.      | 748                            | Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)                    | 670           |                |                  |
|          |                                | <b>II. Останати приходи</b>                                                                                    |               |                |                  |
| 67.      | 760                            | Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)                            | 671           |                |                  |
| 68.      | 761                            | Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)                                               | 672           |                |                  |
| 69.      | 762                            | Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)                         | 673           |                |                  |
| 70.      | 763                            | Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)                                                      | 674           |                |                  |
| 71.      | 764                            | Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)                                                                      | 675           |                |                  |
| 72.      | 765                            | Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)                            | 676           |                |                  |

бБелгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија, Хрватска.



| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д= дел | Позиција                                                                                              | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                |                                                                                                       |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                              | 3                                                                                                     | 4             | 5              | 6                |
| 73.      | 766                            | Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)                   | 677           |                |                  |
| 74.      | 767                            | Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)                               | 678           |                |                  |
| 75.      | 767д                           | Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)                                                          | 679           |                |                  |
| 76.      | 767д                           | Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)                                     | 680           |                |                  |
| 77.      | 768                            | Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)                                | 681           |                |                  |
| 78.      | 769                            | Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)                                                | 682           |                |                  |
| 79.      | 769д                           | Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ) | 683           |                |                  |
| 80.      | 769д                           | Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)                                                   | 684           |                |                  |
| 81.      | 769д                           | Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)                                                 | 685           |                |                  |
| 82.      | 769д                           | Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)                                             | 686           |                |                  |
|          |                                | <b>III. Финансиски приходи</b>                                                                        |               |                |                  |
| 83.      | 773д и 776д                    | Приходи од дивиденди                                                                                  | 687           |                |                  |
|          |                                | <b>Г. РАСХОДИ</b>                                                                                     |               |                |                  |
| 84.      | 700                            | Расходи на продадени производи и услуги                                                               | 688           |                |                  |
|          |                                | <b>I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар</b>                 |               |                |                  |
| 85.      | 400д                           | Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)                                              | 689           |                |                  |
| 86.      | 400д                           | Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)                                                        | 690           |                |                  |
| 87.      | 400д                           | Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)                                                           | 691           |                |                  |
| 88.      | 400д                           | Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)                                                       | 692           |                |                  |
| 89.      | 400д                           | Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)                                                           | 693           |                |                  |
| 90.      | 400д                           | Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)                                             | 694           |                |                  |

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д= дел | Позиција                                                                               | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                |                                                                                        |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                              | 3                                                                                      | 4             | 5              | 6                |
| 91.      | 400д                           | Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)                               | 695           |                |                  |
| 92.      | 400д                           | Вода (< или = АОП 208 од БУ)                                                           | 696           |                |                  |
| 93.      | 402д и 403д                    | Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)                                  | 697           |                |                  |
| 94.      | 402д и 403д                    | Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)                                    | 698           |                |                  |
| 95.      | 404                            | Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)            | 699           |                |                  |
| 96.      | 407                            | Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ) | 700           |                |                  |
|          |                                | <b>II. Трошоци за услуги</b>                                                           |               |                |                  |
| 97.      | 410д                           | Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                  | 701           |                |                  |
| 98.      | 410д                           | Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)                                | 702           |                |                  |
| 99.      | 411д                           | ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                          | 703           |                |                  |
| 100.     | 411д                           | ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)                                        | 704           |                |                  |
| 101.     | 412д                           | Надворешни услуги за изработка на производи (пон производство) (< или = АОП 211 од БУ) | 705           |                |                  |
| 102.     | 412д                           | Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)                            | 706           |                |                  |
| 103.     | 414д                           | Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                       | 707           |                |                  |
| 104.     | 414д                           | Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)                                             | 708           |                |                  |
| 105.     | 414д                           | Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)                                           | 709           |                |                  |
| 106.     | 416д                           | Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)                                         | 710           |                |                  |
| 107.     | 416д                           | Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)                                              | 711           |                |                  |
|          |                                | <b>III. Надомести на трошоците за вработените *</b>                                    |               |                |                  |
| 108.     | 420д, 421д                     | Вкалкулирани надомести за време на боледување                                          | 712           |                |                  |
| 109.     | 422д                           | Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)            | 713           |                |                  |

\* Износите во позициите од поглавјата III. Надомести на трошоците за вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д= дел | Позиција                                                                                                                         | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                |                                                                                                                                  |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                              | 3                                                                                                                                | 4             | 5              | 6                |
| 110.     | 422д                           | Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ) | 714           |                |                  |
| 111.     | 422д                           | Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)                                                                                        | 715           |                |                  |
| 112.     | 422д                           | Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)                                                                                  | 716           |                |                  |
| 113.     | 422д                           | Помошти (< или = АОП 217 од БУ)                                                                                                  | 717           |                |                  |
| 114.     | 441д                           | Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)                                                                                         | 718           |                |                  |
|          |                                | <b>IV. Останати трошоци од работењето</b>                                                                                        |               |                |                  |
| 115.     | 440                            | Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)                                                  | 719           |                |                  |
| 116.     | 440д                           | Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)                                                                            | 720           |                |                  |
| 117.     | 441                            | Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)                                                         | 721           |                |                  |
| 118.     | 441д                           | Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)                                                              | 722           |                |                  |
| 119.     | 441д                           | Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)                                                                                | 723           |                |                  |
| 120.     | 441д                           | Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)                                                                                  | 724           |                |                  |
| 121.     | 441д                           | Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)                                                       | 725           |                |                  |
| 122.     | 441д                           | Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)                                                             | 726           |                |                  |
| 123.     | 441д                           | Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)                                                                       | 727           |                |                  |
| 124.     | 441д                           | Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)                                                               | 728           |                |                  |
| 125.     | 442                            | Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители           | 729           |                |                  |
| 126.     | 443                            | Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)                                                                                   | 730           |                |                  |
| 127.     | 444                            | Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)                                                                                           | 731           |                |                  |
| 128.     | 445д                           | Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)                                                                            | 732           |                |                  |
| 129.     | 446                            | Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)                                                                             | 733           |                |                  |

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д= дел | Позиција                                                                                                                      | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                |                                                                                                                               |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                              | 3                                                                                                                             | 4             | 5              | 6                |
| 130.     | 447д                           | Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)                                                                   | 734           |                |                  |
| 131.     | 447д                           | Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)                                                                | 735           |                |                  |
| 132.     | 447д                           | Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)                                                      | 736           |                |                  |
| 133.     | 449                            | Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)                                                                        | 737           |                |                  |
|          |                                | <b>V. Останати расходи</b>                                                                                                    |               |                |                  |
| 134      | 468                            | Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)                                                            | 738           |                |                  |
| 135.     | 468д                           | Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)                                                                                  | 739           |                |                  |
|          |                                | <b>VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања</b>                                                          |               |                |                  |
| 136.     | 476                            | Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ) | 740           |                |                  |
|          |                                | <b>VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка</b>                                              |               |                |                  |
| 137.     |                                | Исплатени дивиденди                                                                                                           | 741           |                |                  |
| 138.     |                                | Реинвестирана добивка                                                                                                         | 742           |                |                  |
|          |                                | <b>Д. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>                                                                                                    |               |                |                  |
| 139.     |                                | Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот                                                      | 743           |                |                  |

Во \_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување на  
образецотОвластен застапник на  
друштвото

На ден \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата на приемот во ЦРМ \_\_\_\_\_

Контролата ја извршиле: \_\_\_\_\_

Образец "ДЕ"

|                                                                                                                                                                                                                    |   |   |                                 |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> |   |   |                                 |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Период</div> <div>Контролор</div> </div>                                                                                                          |   |   |                                 |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 3 | 4                               | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4                | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Вид<br>работа                                                                                                                                                                                                      |   |   | Идентификационен број<br>(ЕМБС) |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   | Резервни кодекси |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Назив на друштвото \_\_\_\_\_

Адреса, седиште и телефон \_\_\_\_\_

Адреса на е-пошта \_\_\_\_\_

Единствен даночен број \_\_\_\_\_

**ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**  
за државна евиденција за осигурителни  
и реосигурителни друштва

| Ред.<br>бр. | Група на<br>сметки или<br>сметка<br>д= дел | Позиција                                                                                           | Ознака<br>на<br>АОП | (во денари)<br>Износ |                     |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|             |                                            |                                                                                                    |                     | Тековна<br>година    | Претходна<br>година |
| 1           | 2                                          | 3                                                                                                  | 4                   | 5                    | 6                   |
|             |                                            | <b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>                                                                   |                     |                      |                     |
| 1.          | 0010                                       | Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)                           | 601                 |                      |                     |
| 1.a.        |                                            | Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект     | 602                 |                      |                     |
| 1.б.        |                                            | Трошоци за материјали и услуги <sup>1</sup> користени или потрошени при развојот на интерен проект | 603                 |                      |                     |
| 1.в.        |                                            | Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект           | 604                 |                      |                     |
| 1.г.        |                                            | Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект                         | 605                 |                      |                     |
| 2.          | 0018                                       | Обезвреднување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)                             | 606                 |                      |                     |
| 3.          | 0019                                       | Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)                   | 607                 |                      |                     |

<sup>1</sup> Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интерен проект.

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка<br>д= дел | Позиција                                                                                         | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                      |                                                                                                  |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                                    | 3                                                                                                |               | 5              | 6                |
| 4.       | 0010                                 | Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (< или = АОП 003 од БС) | 608           |                |                  |
| 5.       | 0020д                                | Набавна вредност на софтвер со лиценца                                                           | 609           |                |                  |
| 6.       | 0028д                                | Вредносно усогласување (обезвреднување) на софтвер со лиценца                                    | 610           |                |                  |
| 7.       | 0029д                                | Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца                                                   | 611           |                |                  |
| 8.       | 002д                                 | Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)                                   | 612           |                |                  |
| 9.       | 0020д                                | Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба                         | 613           |                |                  |
| 10.      | 0028д                                | Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба  | 614           |                |                  |
| 11.      | 0029д                                | Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба                 | 615           |                |                  |
| 12.      | 002д                                 | Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 003 од БС) | 616           |                |                  |
| 13.      | 0020д                                | Набавна вредност на набавени бази на податоци                                                    | 617           |                |                  |
| 14.      | 0028д                                | Вредносно усогласување (обезвреднување) на набавени бази на податоци                             | 618           |                |                  |
| 15.      | 0029д                                | Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци                                            | 619           |                |                  |
| 16.      | 002д                                 | Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 003 од БС)                            | 620           |                |                  |
| 17.      | 0020д                                | Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба                              | 621           |                |                  |
| 18.      | 0028д                                | Вредносно усогласување (обезвреднување) на бази на податоци развиени за сопствена употреба       | 622           |                |                  |
| 19.      | 0029д                                | Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба                      | 623           |                |                  |
| 20.      | 002д                                 | Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 003 од БС)      | 624           |                |                  |
|          |                                      | <b>Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>                                                                   |               |                |                  |
| 21.      | 0110,0150д                           | Набавна вредност на градежни објекти                                                             | 625           |                |                  |
| 22.      | 0118, 0158д                          | Вредносно усогласување (обезвреднување) на градежни објекти                                      | 626           |                |                  |
| 23.      | 0119,0159д                           | Акумулирана амортизација на градежни објекти                                                     | 627           |                |                  |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка д= дел | Позиција                                                                           | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                   |                                                                                    |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                                 | 3                                                                                  | 4             | 5              | 6                |
| 24.      | 011                               | Сегашна вредност на градежни објекти (< = АОП 007 од БС)                           | 628           |                |                  |
| 25.      | 0120,0150д, 0190д                 | Набавна вредност на постројки и опрема                                             | 629           |                |                  |
| 26.      | 0129,0159д, 0199д                 | Акумулирана амортизација на постројки и опрема                                     | 630           |                |                  |
| 27.      | 0128,0158д, 0198д                 | Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема                      | 631           |                |                  |
| 28.      | 012,015д, 019д                    | Сегашна вредност на постројки и опрема (< = АОП 008 од БС)                         | 632           |                |                  |
| 29.      | 0120,0150д, 0190д                 | Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема <sup>2</sup>           | 633           |                |                  |
| 30.      | 0129,0159д, 0199д                 | Вредносно усогласување (обезвреднување) на информациска и телекомуникациска опрема | 634           |                |                  |
| 31.      | 0128,0158д, 0198д                 | Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема                | 635           |                |                  |
| 32.      | 012,015д, 019д                    | Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< = АОП 008 од БС)    | 636           |                |                  |
| 33.      | 0120,0150д                        | Набавна вредност на компјутерска опрема <sup>3</sup>                               | 637           |                |                  |
| 34.      | 0129,0159д                        | Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерска опрема                     | 638           |                |                  |
| 35.      | 0128,0158д                        | Акумулирана амортизација на компјутерска опрема                                    | 639           |                |                  |
| 36.      | 012,015д,                         | Сегашна вредност на компјутерска опрема (< = АОП 008 од БС)                        | 640           |                |                  |
| 37.      | 0190д, 0150д                      | Набавна вредност на транспортни средства                                           | 641           |                |                  |
| 38.      | 0198д, 0158д                      | Вредносно усогласување (обезвреднување) на транспортни средства                    | 642           |                |                  |
| 39.      | 0199д, 0159д                      | Акумулирана амортизација на транспортни средства                                   | 643           |                |                  |
| 40.      | 019д, 015д                        | Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)                       | 644           |                |                  |
| 41.      | 019д                              | Оригинални уметнички и литературни дела                                            | 645           |                |                  |
| 42.      | 019д                              | Драгоцени метали и камења                                                          | 646           |                |                  |
| 43.      | 019д                              | Антиквитети и други уметнички дела                                                 | 647           |                |                  |
| 44.      | 019д                              | Други скапоцености                                                                 | 648           |                |                  |

<sup>2</sup> Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

<sup>3</sup> Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка<br>д= дел                                                                                             | Позиција                                                                                                                                                                           | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                  | 4             | 5              | 6                |
|          |                                                                                                                                  | <b>В. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА</b>                                                                                                                                                     |               |                |                  |
| 45.      | 03000,<br>03010,<br>03020,<br>03030,<br>03100,<br>03110,<br>03120,<br>03130,<br>03200,<br>03210,<br>03220,<br>03230              | Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва<br>(со рок на достасување до една година)<br><br>(< или = АОП 018 од БС)  | 649           |                |                  |
| 46.      | 03001,<br>03011,<br>03021,<br>03031,<br>03101,<br>03111,<br>03121,<br>03131,<br>03201,<br>03211,<br>03221,<br>03231              | Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва<br>(со рок на достасување над една година)<br><br>(< или = АОП 018 од БС) | 650           |                |                  |
| 47.      | 03003д,<br>03013д,<br>03023д,<br>03033д,<br>03103д,<br>03113д,<br>03123д,<br>03133д,<br>03203д,<br>03213д,<br>03223д,<br>03233д, | Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва<br>(со рок на достасување до една година)<br><br>(< или = АОП 019 од БС)                           | 651           |                |                  |



| Ред. бр. | Група на сметки или сметка д= дел                                                                                                | Позиција                                                                                                                                                     | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                            | 4             | 5              | 6                |
| 48.      | 03003д,<br>03013д,<br>03023д,<br>03033д,<br>03103д,<br>03113д,<br>03123д,<br>03133д,<br>03203д,<br>03213д,<br>03223д,<br>03233д, | Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва<br><b>(со рок на достасување над една година)</b><br>(< или = АОП 019 од БС) | 652           |                |                  |
| 49.      | 03004д,<br>03014д,<br>03024д,<br>03034д,<br>03104д,<br>03114д,<br>03124д,<br>03134д,<br>03204д,<br>03214д,<br>03224д,<br>03234д, | Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки<br><b>(краткорочни)</b><br>(< или = АОП 020 од БС)                                             | 653           |                |                  |
| 50.      | 03004д,<br>03014д,<br>03024д,<br>03034д,<br>03104д,<br>03114д,<br>03124д,<br>03134д,<br>03204д,<br>03214д,<br>03224д,<br>03234д, | Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки<br><b>(долгорочни, со рок на достасување над една година)</b><br>(< или = АОП 020 од БС)       | 654           |                |                  |
| 51.      | 03009,<br>03019,<br>03029,<br>03039,<br>03109,<br>03119,<br>03129,<br>03139,<br>03209,<br>03219,<br>03229,<br>03239              | Останати вложувања<br>(< или = АОП 020 од БС)                                                                                                                | 655           |                |                  |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка д= дел   | Позиција                                                                                   | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                     |                                                                                            |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                                   | 3                                                                                          |               | 5              | 6                |
| 52.      | 0800д,<br>0801д,<br>0802д,<br>0803д | Краткорочни депозити<br>(< или = АОП 036 од БС)                                            | 656           |                |                  |
| 53.      | 0800д,<br>0801д,<br>0802д,<br>0803д | Долгорочни депозити<br>(< или = АОП 036 од БС)                                             | 657           |                |                  |
| 54.      | 0810д                               | Дадени заеми обезбедени со хипотека<br><b>(до една година)</b><br>(< или = АОП 037 од БС)  | 658           |                |                  |
| 55.      | 0810д                               | Дадени заеми обезбедени со хипотека<br><b>(над една година)</b><br>(< или = АОП 037 од БС) | 659           |                |                  |
| 56.      | 0811д                               | Останати дадени заеми <b>(до една година)</b><br>(< или = АОП 038 од БС)                   | 660           |                |                  |
| 57.      | 0811д                               | Останати дадени заеми<br><b>(над една година)</b><br>(< или = АОП 038 од БС)               | 661           |                |                  |
| 58.      | 083                                 | Хартии од вредност кои не котираат на активен пазар<br>(< или = АОП 039 од БС)             | 662           |                |                  |
| 59.      | 089                                 | Останати пласмани депозити и заеми<br>(< или = АОП 039 од БС)                              | 663           |                |                  |
| 60.      | 090                                 | Должнички инструменти<br>(АОП 660+661)<br>(< или = АОП 041 од БС)                          | 664           |                |                  |
| 60.а.    | 0900                                | Должнички инструменти со рок на достасување до една година                                 | 665           |                |                  |
| 60.б.    | 0901                                | Должнички инструменти со рок на достасување над една година                                | 666           |                |                  |
| 61.      | 091                                 | Сопственички инструменти<br>(< или = АОП 041 од БС)                                        | 667           |                |                  |
| 62.      | 092                                 | Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)                        | 668           |                |                  |
| 63.      | 099                                 | Останати финансиски инструменти<br>(< или = АОП 041 од БС)                                 | 669           |                |                  |
|          |                                     | <b>Г. ПОБАРУВАЊА</b>                                                                       |               |                |                  |
| 64.      | 173                                 | Побарувања од купувачи<br>(< или = АОП 061 од БС)                                          | 670           |                |                  |
|          |                                     | <b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>                                           |               |                |                  |
| 65.      | 10                                  | Парични средства во банка и во благајна<br>(< или = АОП 062 од БС)                         | 671           |                |                  |
| 66.      | 11                                  | Парични еквиваленти<br>(< или = АОП 062 од БС)                                             | 672           |                |                  |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка<br>д= дел | Позиција                                                                                       | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                      |                                                                                                |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                                    | 3                                                                                              | 4             | 5              | 6                |
|          |                                      | <b>Г. ОБВРСКИ</b>                                                                              |               |                |                  |
| 67.      | 243                                  | Обврски по однос на земени заеми и кредити од банки (АОП 674+675)<br>(< или = АОП 106 од БС)   | 673           |                |                  |
| 67.а.    | 2430,2431                            | краткорочни                                                                                    | 674           |                |                  |
| 67.б.    | 2432,2433                            | долгорочни                                                                                     | 675           |                |                  |
| 68.      | 244                                  | Обврски по однос на останати земени заеми и кредити (АОП 677+678)<br>(< или = АОП 106 од БС)   | 676           |                |                  |
| 68.а.    | 2440, 2441                           | краткорочни                                                                                    | 677           |                |                  |
| 68.б.    | 2442, 2443                           | долгорочни                                                                                     | 678           |                |                  |
| 69.      | 246                                  | Обврски по основ на финансиски лизинг (АОП 680+681)                                            | 679           |                |                  |
| 69.а.    | 2460, 2461                           | краткорочни                                                                                    | 680           |                |                  |
| 69.б.    | 2462, 2463                           | долгорочни                                                                                     | 681           |                |                  |
| 70.      | 281                                  | Обврски спрема добавувачи<br>(< или = АОП 110 од БС)                                           | 682           |                |                  |
|          |                                      | <b>Е.ПРИХОДИ</b>                                                                               |               |                |                  |
| 71.      | 710                                  | Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка<br>(< или = АОП 234 од БУ) | 683           |                |                  |
|          |                                      | <b>Ж.РАСХОДИ</b>                                                                               |               |                |                  |
| 72.      | 431                                  | Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност<br>(= АОП 275 од БУ)                    | 684           |                |                  |
| 73.      | 432                                  | Трошоци за наемнини<br>(< или = АОП 277 од БУ)                                                 | 685           |                |                  |
| 74.      | 433                                  | Трошоци за банкарски услуги<br>(< или = АОП 277 од БУ)                                         | 686           |                |                  |
| 75.      | 434                                  | Трошоци за премии за осигурување<br>(< или = АОП 277 од БУ)                                    | 687           |                |                  |
| 76.      | 435                                  | Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги<br>(< или = АОП 277 од БУ)                      | 688           |                |                  |
| 77.      | 436                                  | Трошоци за услуги за одржување<br>(< или = АОП 277 од БУ)                                      | 689           |                |                  |
| 78.      | 437                                  | Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци<br>(< или = АОП 277 од БУ)          | 690           |                |                  |
| 79.      | 439                                  | Трошоци за останати услуги<br>(< или = АОП 277 од БУ)                                          | 691           |                |                  |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка<br>д= дел | Позиција                                                                                     | Ознака на АОП | Износ          |                  |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|          |                                      |                                                                                              |               | Тековна година | Претходна година |
| 1        | 2                                    | 3                                                                                            | 4             | 5              | 6                |
| 80.      | 450                                  | Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување (< или = АОП 278 од БУ)      | 692           |                |                  |
| 81.      | 451                                  | Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)                         | 693           |                |                  |
| 82.      | 452                                  | Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)                     | 694           |                |                  |
| 83.      | 453д                                 | Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)                                          | 695           |                |                  |
| 84.      | 453д                                 | Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)                                          | 696           |                |                  |
| 85.      | 454                                  | Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)                                       | 697           |                |                  |
| 86.      | 455                                  | Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)                                              | 698           |                |                  |
| 87.      | 456                                  | Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)                                          | 699           |                |                  |
| 88.      | 459                                  | Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)                                         | 700           |                |                  |
| 89.      | 460                                  | Трошоци за резервирања (< или = АОП 279 од БУ)                                               | 701           |                |                  |
| 90.      | 461                                  | Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)                                     | 702           |                |                  |
| 91.      | 462                                  | Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци (< или = АОП 279 од БУ) | 703           |                |                  |
| 92.      | 463                                  | Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување (< или = АОП 279 од БУ)   | 704           |                |                  |
| 93.      | 464                                  | Трошоци за стручно усовршување (< или = АОП 279 од БУ)                                       | 705           |                |                  |
| 94.      | 465                                  | Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд (< или = АОП 279 од БУ)                     | 706           |                |                  |
| 95.      | 466                                  | Трошоци за ревизија (< или = АОП 279 од БУ)                                                  | 707           |                |                  |
| 96.      | 467                                  | Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти (< или = АОП 279 од БУ)                 | 708           |                |                  |
| 97.      | 468                                  | Трошоци за даноци и придонеси (< или = АОП 279 од БУ)                                        | 709           |                |                  |
| 98.      | 469                                  | Останати трошоци од работењето (< или = АОП 279 од БУ)                                       | 710           |                |                  |
|          |                                      | <b>3. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>                                                                   |               |                |                  |
| 99.      |                                      | Исплатени дивиденди                                                                          | 711           |                |                  |
| 100.     |                                      | Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот                     | 712           |                |                  |

Во \_\_\_\_\_  
На ден \_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување на  
образецот

Овластен застапник

Дата на приемот во ЦРМ \_\_\_\_\_

Контролата ја извршиле: \_\_\_\_\_

|                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Вид<br>работа                                                     |  |  | Идентификационен број<br>(ЕМБС)                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резервни кодекси                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div>1 2 3</div> |  |  | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div>4 5 6 7 8 9 1 11</div> <div>0</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div> <div></div> <div></div> </div> <div>1 1 1 1 16 17</div> <div>2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 6</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |  |  | Период                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контролор                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Назив на непрофитната организација \_\_\_\_\_

Адреса, седиште и телефон \_\_\_\_\_

Адреса за е-пошта \_\_\_\_\_

Единствен даночен број \_\_\_\_\_

## ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за непрофитните организации

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција                                                                                      | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|          |                               |                                                                                               |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                             | 3                                                                                             | 4             | 5                | 6              |
|          |                               | <b>А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>                                                               |               |                  |                |
| 1.       | 000                           | Набавна вредност на основачки издатоци                                                        | 601           |                  |                |
| 2.       | 009д                          | Ревалоризација на основачки издатоци                                                          | 602           |                  |                |
| 3.       | 028д                          | Исправка на вредноста на основачки издатоци                                                   | 603           |                  |                |
| 4.       |                               | Сегашна вредност на основачки издатоци<br>(< или = АОП 002 од БС)                             | 604           |                  |                |
| 5.       | 001                           | Набавна вредност на издатоци за истражувања и развој                                          | 605           |                  |                |
| 5.1.     |                               | Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој      | 606           |                  |                |
| 5.2.     |                               | Трошоци за материјали и услуги <sup>1)</sup> користени или потрошени при истражувања и развој | 607           |                  |                |
| 5.3.     |                               | Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој            | 608           |                  |                |

1 Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција                                                                                                       | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|          |                               |                                                                                                                |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                             | 3                                                                                                              | 4             | 5                | 6              |
| 54.      |                               | Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој                                           | 609           |                  |                |
| 6.       | 009д                          | Ревалоризација на издатоци за истражување и развој                                                             | 610           |                  |                |
| 7.       | 028д                          | Исправка на вредноста на издатоци за истражување и развој                                                      | 611           |                  |                |
| 8.       |                               | Сегашна вредност на издатоци за истражувања и развој (< или = АОП 002 од БС)                                   | 612           |                  |                |
| 9.       | 002д                          | Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра                         | 613           |                  |                |
| 10.      | 009д                          | Ревалоризација на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра                           | 614           |                  |                |
| 11.      | 028д                          | Исправка на вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра                     | 615           |                  |                |
| 12.      |                               | Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра (< или = АОП 002 од БС) | 616           |                  |                |
| 13.      | 002д                          | Набавна вредност на софтвер со лиценца                                                                         | 617           |                  |                |
| 14.      | 009д                          | Ревалоризација на софтвер со лиценца                                                                           | 618           |                  |                |
| 15.      | 028д                          | Исправка на вредност на софтвер со лиценца                                                                     | 619           |                  |                |
| 16.      |                               | Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 002 од БС)                                                 | 620           |                  |                |
| 17.      | 002д                          | Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба                                         | 621           |                  |                |
| 18.      | 009д                          | Ревалоризација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба                                           | 622           |                  |                |
| 19.      | 028д                          | Исправка на вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба                                     | 623           |                  |                |
| 20.      |                               | Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 002 од БС)                 | 624           |                  |                |

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција                                                                                    | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|          |                               |                                                                                             |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                             | 3                                                                                           | 4             | 5                | 6              |
| 21.      | 002д                          | Набавна вредност на набавени бази на податоци                                               | 625           |                  |                |
| 22.      | 009д                          | Ревалоризација на набавени бази на податоци                                                 | 626           |                  |                |
| 23.      | 028д                          | Исправка на вредност на набавени бази на податоци                                           | 627           |                  |                |
| 24.      |                               | Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 002 од БС)                       | 628           |                  |                |
| 25.      | 002д                          | Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба                         | 629           |                  |                |
| 26.      | 009д                          | Ревалоризација на бази на податоци развиени за сопствена употреба                           | 630           |                  |                |
| 27.      | 028д                          | Исправка на вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба                     | 631           |                  |                |
| 28.      |                               | Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 002 од БС) | 632           |                  |                |
| 29.      | 005                           | Набавна вредност на останат нематеријален имот                                              | 633           |                  |                |
| 30.      | 009д                          | Ревалоризација на останат нематеријален имот                                                | 634           |                  |                |
| 31.      | 028д                          | Исправка на вредност на останат нематеријален имот                                          | 635           |                  |                |
| 32.      |                               | Сегашна вредност на останат нематеријален имот (< или = АОП 002 од БС)                      | 636           |                  |                |
| 33.      | 010д                          | Земјишта                                                                                    | 637           |                  |                |
| 34.      | 019д                          | Ревалоризација на земјишта                                                                  | 638           |                  |                |
| 35.      |                               | Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 004 од БС)                                        | 639           |                  |                |
|          |                               | <b>Б.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>                                                               |               |                  |                |
| 36.      | 010д                          | Шуми                                                                                        | 640           |                  |                |
| 37.      | 019д                          | Ревалоризација на шуми                                                                      | 641           |                  |                |
| 38.      |                               | Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 004 од БС)                                            | 642           |                  |                |
| 39.      | 016                           | Набавна вредност на превозни средства                                                       | 643           |                  |                |
| 40.      | 019д                          | Ревалоризација на превозни средства                                                         | 644           |                  |                |
| 41.      | 029д                          | Исправка на вредност на превозни средства                                                   | 645           |                  |                |

| Ред.<br>бр. | Група на сметки,<br>сметка<br>д=дел | Позиција                                                                            | Ознака<br>на<br>АОП | Износ               |                   |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                     |                                                                                     |                     | Претходна<br>година | Тековна<br>година |
| 1           | 2                                   | 3                                                                                   | 4                   | 5                   | 6                 |
| 42.         |                                     | Сегашна вредност на превозни средства (< или = АОП 007 од БС)                       | 646                 |                     |                   |
| 43.         | 013д и 014д                         | Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема <sup>2)</sup>           | 647                 |                     |                   |
| 44.         |                                     | Ревалоризација на информациска и телекомуникациска опрема                           | 648                 |                     |                   |
| 45.         | 019д                                | Исправка на вредност на информациска и телекомуникациска опрема                     | 649                 |                     |                   |
| 46.         | 029д                                | Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 006 од БС) | 650                 |                     |                   |
| 47.         | 014д                                | Набавна вредност на компјутерска опрема <sup>3)</sup>                               | 651                 |                     |                   |
| 48.         |                                     | Ревалоризација на компјутерска опрема                                               | 652                 |                     |                   |
| 49.         | 019д                                | Исправка на вредност на компјутерска опрема                                         | 653                 |                     |                   |
| 50.         | 029д                                | Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 006 од БС)                     | 654                 |                     |                   |
| 51.         | 017д                                | Набавна вредност на повеќегодишни насади                                            | 655                 |                     |                   |
| 52.         | 019д                                | Ревалоризација на повеќегодишни насади                                              | 656                 |                     |                   |
| 53.         | 029д                                | Исправка на вредност на повеќегодишни насади                                        | 657                 |                     |                   |
| 54.         |                                     | Сегашна вредност на повеќегодишни насади (< или = АОП 007 од БС)                    | 658                 |                     |                   |
| 55.         | 017д                                | Набавна вредност на основно стадо                                                   | 659                 |                     |                   |
| 56.         | 019д                                | Ревалоризација на основно стадо                                                     | 660                 |                     |                   |
| 57.         | 029д                                | Исправка на вредност на основно стадо                                               | 661                 |                     |                   |
| 58.         |                                     | Сегашна вредност на основно стадо (< или = АОП 007 од БС)                           | 662                 |                     |                   |
| 59.         |                                     | Книги, уметнички дела, споменици на култура                                         | 663                 |                     |                   |

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.



| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција                                                                                                                                       | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|          |                               |                                                                                                                                                |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                             | 3                                                                                                                                              | 4             | 5                | 6              |
| 60.      |                               | Драгоцени метали и камења                                                                                                                      | 664           |                  |                |
| 61.      |                               | Антиквитети и други уметнички дела                                                                                                             | 665           |                  |                |
| 62.      |                               | Други скапоцености                                                                                                                             | 666           |                  |                |
|          |                               | <b>В. РАСХОДИ</b>                                                                                                                              |               |                  |                |
|          |                               | <b>I. Материјални расходи</b>                                                                                                                  |               |                  |                |
| 63.      | 407д                          | Набавна вредност на продадени материјали и делови<br>(< или = на АОП 208 од БПР)                                                               | 667           |                  |                |
| 64.      | 407д                          | Набавна вредност на продадените трговски стоки<br>(< или = на АОП 208 од БПР)                                                                  | 668           |                  |                |
| 65.      | 408д                          | Наемнини на земјиште<br>(< или = на АОП 209 од БПР)                                                                                            | 669           |                  |                |
|          |                               | <b>II. Други расходи</b>                                                                                                                       |               |                  |                |
| 66.      | 414д                          | Отпремнини за пензија<br>(< или = на АОП 216 од БПР)                                                                                           | 670           |                  |                |
| 67.      | 414д                          | Подароци за деца<br>(< или = на АОП 216 од БПР)                                                                                                | 671           |                  |                |
| 68.      | 414д                          | Помош за семејствата на вработените<br>(< или = на АОП 216 од БПР)                                                                             | 672           |                  |                |
| 69.      | 414д                          | Помош за вработените<br>(< или = на АОП 216 од БПР)                                                                                            | 673           |                  |                |
| 70.      | 414д                          | Јубилејни награди<br>(< или = на АОП 216 од БПР)                                                                                               | 674           |                  |                |
| 71.      | 417д                          | Издатоци за авторски хонорари<br>(< или = на АОП 219 од БПР)                                                                                   | 675           |                  |                |
| 72.      | 417д                          | Издатоци за повремени и привремени работи<br>(< или = на АОП 219 од БПР)                                                                       | 676           |                  |                |
| 73.      | 450д                          | <b>III. Помошти, донации и други давачки</b><br>Помошти, донации и други давања на субјектите во добра и услуги<br>(< или = на АОП 227 од БПР) | 677           |                  |                |
| 74.      | 451д                          | Надомести и помошти на физичките лица во добра и услуги<br>(< или = на АОП 228 од БПР)                                                         | 678           |                  |                |
| 75.      | 455д                          | Други помошти и давања во добра и услуги<br>(< или = на АОП 229 од БПР)                                                                        | 679           |                  |                |
|          |                               | <b>IV. Плати и надомест на плати</b>                                                                                                           |               |                  |                |
| 76.      | 460д                          | Плати<br>(< или = на АОП 231 од БПР)                                                                                                           | 680           |                  |                |

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка<br>д=дел | Позиција                                                                                           | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|          |                                  |                                                                                                    |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                                | 3                                                                                                  | 4             | 5                | 6              |
| 77.      | 460д                             | Придонеси на плати<br>(< или = на АОП 231 од БПР)                                                  | 681           |                  |                |
| 78.      | 460д                             | Даноци на плати<br>(< или = на АОП 231 од БПР)                                                     | 682           |                  |                |
| 79.      | 461д                             | Надомести на плати<br>(< или = на АОП 232 од БПР)                                                  | 683           |                  |                |
| 80.      | 461д                             | Даноци на надомести<br>(< или = на АОП 232 од БПР)                                                 | 684           |                  |                |
| 81.      | 461д                             | Придонеси на надомести<br>(< или = на АОП 232 од БПР)                                              | 685           |                  |                |
|          |                                  | <b>Г. ПРИХОДИ</b>                                                                                  |               |                  |                |
| 82.      | 720                              | Приходи од камати<br>(< или = на АОП 243 од БПР)                                                   | 686           |                  |                |
| 83.      | 721                              | Приходи од позитивни курсни разлики<br>(< или = на АОП 243 од БПР)                                 | 687           |                  |                |
| 84.      | 730д                             | Приходи од членарини<br>(< или = на АОП 244 од БПР)                                                | 688           |                  |                |
| 85.      | 730д                             | Приходи од придонеси<br>(< или = на АОП 244 од БПР)                                                | 689           |                  |                |
| 86.      | 730д                             | Приходи од подароци<br>(< или = на АОП 244 од БПР)                                                 | 690           |                  |                |
| 87.      | 730д                             | Приходи од донации<br>(< или = на АОП 244 од БПР)                                                  | 691           |                  |                |
| 88.      | 731                              | Приходи од други извори<br>(< или = на АОП 244 од БПР)                                             | 692           |                  |                |
| 89.      | 750д                             | Приходи од изработка на основни средства во сопствена режија<br>(< или = на АОП 246 од БПР)        | 693           |                  |                |
| 90.      | 750д                             | Приходи од изработка на делови и ситен инвентар во сопствена режија<br>(< или = на АОП 246 од БПР) | 694           |                  |                |
|          |                                  | <b>Д. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>                                                                         |               |                  |                |
| 91.      |                                  | Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот                           | 695           |                  |                |

Во \_\_\_\_\_

На ден \_\_\_\_\_

Лице одговорно за  
составување на образецотМ.П. \_\_\_\_\_  
Одговорно лице на  
непрофитната организација

Датум и печат на прием во ЦРМ \_\_\_\_\_

Контролата ја извршиле: \_\_\_\_\_

Образец „ДЕ“

|                                                                                                                                                                                                                    |   |   |                                 |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> |   |   |                                 |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Период</div> <div>Контролор</div> </div>                                                                                                          |   |   |                                 |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 3 | 4                               | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4                | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |   |   | 0                               |   |   |   |   |   |    |    | 2 |   |   |                  |   | 3 |   |   |   |    | 4  |    |    |    |    | 5  |    |    |    |    | 6  |    |    |    |    | 7  |    |    |    |    | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Вид<br>работа                                                                                                                                                                                                      |   |   | Идентификационен број<br>(ЕМБС) |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   | Резервни кодекси |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |

Назив на субјектот \_\_\_\_\_

Адреса, седиште и телефон \_\_\_\_\_

Адреса за е-пошта \_\_\_\_\_

Единствен даночен број \_\_\_\_\_

**ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**

за државна евиденција за корисниците на средства  
од Буџетот на фондовите

(во денари)

| Ред.<br>бр. | Група на сметки,<br>сметка<br>д=дел | Позиција                                                                                           | Ознака<br>на<br>АОП | Износ               |                   |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                     |                                                                                                    |                     | Претходна<br>година | Тековна<br>година |
| 1           | 2                                   | 3                                                                                                  | 4                   | 5                   | 6                 |
| 1.          | 000                                 | <b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ<br/>СРЕДСТВА</b><br>Набавна вредност на основачки<br>издатоци                  | 601                 |                     |                   |
| 2.          | 008д                                | Вредносно усогласување<br>(ревалоризација) на основачки<br>издатоци                                | 602                 |                     |                   |
| 3.          | 009д                                | Акумулирана амортизација<br>(исправка на вредноста) на<br>основачки издатоци                       | 603                 |                     |                   |
| 4.          |                                     | Сегашна вредност на основачки<br>издатоци<br>(< или = на АОП 112 од БС)                            | 604                 |                     |                   |
| 5.          | 001                                 | Набавна вредност на издатоци во<br>истражувања и развој                                            | 605                 |                     |                   |
| 5.1.        |                                     | Плата и надоместоци на плата на<br>вработените кои директно<br>работат на истражувања и развој     | 606                 |                     |                   |
| 5.2.        |                                     | Трошоци за материјали и услуги <sup>1</sup><br>користени или потрошени при<br>истражувања и развој | 607                 |                     |                   |

<sup>1</sup> Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

| Ред.<br>бр. | Група на сметки, | Позиција                                                                                              | Ознака<br>на<br>АОП | Износ               |                   |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             | сметка<br>д=дел  |                                                                                                       |                     | Претходна<br>година | Тековна<br>година |
| 1           | 2                | 3                                                                                                     | 4                   | 5                   | 6                 |
| 5.3.        |                  | Амортизација на недвижности,<br>постројки и опрема користени<br>при истражувања и развој              | 608                 |                     |                   |
| 5.4.        |                  | Амортизација на патенти и<br>лиценци користени при<br>истражувања и развој                            | 609                 |                     |                   |
| 6.          | 008д             | Вредносно усогласување<br>(ревалоризација) на издатоци во<br>истражување и развој                     | 610                 |                     |                   |
| 7.          | 009д             | Акумулирана амортизација<br>(исправка на вредноста) на<br>издатоци во истражување и<br>развој         | 611                 |                     |                   |
| 8.          |                  | Сегашна вредност на издатоци за<br>истражување и развој<br>(< или = на АОП 112 од БС)                 | 612                 |                     |                   |
| 9.          | 002д             | Набавна вредност на патенти,<br>лиценци, концесии и други права                                       | 613                 |                     |                   |
| 10.         | 008д             | Вредносно усогласување<br>(ревалоризација) на патенти,<br>лиценци, концесии и други права             | 614                 |                     |                   |
| 11.         | 009д             | Акумулирана амортизација<br>(исправка на вредноста) на<br>патенти, лиценци, концесии и<br>други права | 615                 |                     |                   |
| 12.         |                  | Сегашна вредност на патенти,<br>лиценци, концесии и други права<br>(< или = на АОП 112 од БС)         | 616                 |                     |                   |
| 13.         | 002д             | Набавна вредност на софтвер со<br>лиценца                                                             | 617                 |                     |                   |
| 14.         | 008д             | Вредносно усогласување<br>(ревалоризација) на софтвер со<br>лиценца                                   | 618                 |                     |                   |
| 15.         | 009д             | Акумулирана амортизација<br>(исправка на вредноста) на<br>софтвер со лиценца                          | 619                 |                     |                   |
| 16.         |                  | Сегашна вредност на софтвер со<br>лиценца<br>(< или = АОП 112 од БС)                                  | 620                 |                     |                   |
| 17.         | 002д             | Набавна вредност на софтвер<br>развиен за сопствена употреба                                          | 621                 |                     |                   |

| Ред.<br>бр. | Група на сметки,<br>сметка<br>д=дел | Позиција                                                                                                     | Ознака<br>на<br>АОП | Износ               |                   |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                     |                                                                                                              |                     | Претходна<br>година | Тековна<br>година |
| 1<br>18.    | 2<br>008д                           | 3<br>Вредносно усогласување<br>(ревалоризација) на софтвер<br>развиен за сопствена употреба                  | 4<br>622            | 5                   | 6                 |
| 19.         | 009д                                | Акумулирана амортизација<br>(исправка на вредноста) на<br>софтвер развиен за сопствена<br>употреба           | 623                 |                     |                   |
| 20.         |                                     | Сегашна вредност на софтвер<br>развиен за сопствена употреба<br>(< или = АОП 112 од БС)                      | 624                 |                     |                   |
| 21.         | 002д                                | Набавна вредност на набавени<br>бази на податоци                                                             | 625                 |                     |                   |
| 22.         | 008д                                | Вредносно усогласување<br>(ревалоризација) на набавени<br>бази на податоци                                   | 626                 |                     |                   |
| 23.         | 009д                                | Акумулирана амортизација<br>(исправка на вредноста) на<br>набавени бази на податоци                          | 627                 |                     |                   |
| 24.         |                                     | Сегашна вредност на набавени<br>бази на податоци<br>(< или = АОП 112 од БС)                                  | 628                 |                     |                   |
| 25.         | 002д                                | Набавна вредност на бази на<br>податоци развиени за сопствена<br>употреба                                    | 629                 |                     |                   |
| 26.         | 008д                                | Вредносно усогласување<br>(ревалоризација) на бази на<br>податоци развиени за сопствена<br>употреба          | 630                 |                     |                   |
| 27.         | 009д                                | Акумулирана амортизација<br>(исправка на вредноста) на бази<br>на податоци развиени за<br>сопствена употреба | 631                 |                     |                   |
| 28.         |                                     | Сегашна вредност на бази на<br>податоци развиени за сопствена<br>употреба<br>(< или = АОП 112 од БС)         | 632                 |                     |                   |
| 29.         | 003                                 | Набавна вредност на други<br>нематеријални права                                                             | 633                 |                     |                   |
| 30.         | 008д                                | Вредносно усогласување на<br>други нематеријални права<br>(ревалоризација)                                   | 634                 |                     |                   |
| 31.         | 009д                                | Акумулирана амортизација<br>(исправка на вредноста) на други<br>нематеријални права                          | 635                 |                     |                   |

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција                                                                                                                 | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|          |                               |                                                                                                                          |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                             | 3                                                                                                                        | 4             | 5                | 6              |
| 32.      |                               | Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)<br><b>Б.МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА</b> | 636           |                  |                |
| 33.      | 010                           | Земјиште                                                                                                                 | 637           |                  |                |
| 34.      | 018д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште                                                                         | 638           |                  |                |
| 35.      |                               | Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)                                                                     | 639           |                  |                |
| 36.      | 011                           | Шуми                                                                                                                     | 640           |                  |                |
| 37.      | 018д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми                                                                             | 641           |                  |                |
| 38.      |                               | Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)                                                                         | 642           |                  |                |
| 39.      | 018                           | Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства                                    | 643           |                  |                |
| 40.      |                               | <b>В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b><br>Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема <sup>2)</sup>              | 644           |                  |                |
| 41.      | 022д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема                                       | 645           |                  |                |
| 42.      |                               | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема                              | 646           |                  |                |
| 43.      | 029д                          | Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)                                      | 647           |                  |                |
| 44.      | 022                           | Набавна вредност на компјутерска опрема <sup>3)</sup>                                                                    | 648           |                  |                |
| 45.      | 028д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема                                                           | 649           |                  |                |

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција                                                                                                           | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|          |                               |                                                                                                                    |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                             | 3                                                                                                                  | 4             | 5                | 6              |
| 46.      | 029д                          | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема                                            | 650           |                  |                |
| 47.      |                               | Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)                                                    | 651           |                  |                |
| 48.      | 025                           | Набавна вредност на други материјални средства                                                                     | 652           |                  |                |
| 49.      | 028д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства                                              | 653           |                  |                |
| 50.      |                               | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства                                     | 654           |                  |                |
| 51.      | 029д                          | Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)                                             | 655           |                  |                |
| 52.      |                               | Драгоцени метали и камења                                                                                          | 656           |                  |                |
| 53.      |                               | Антиквитети и други уметнички дела                                                                                 | 657           |                  |                |
| 54.      |                               | Други скапоцености                                                                                                 | 658           |                  |                |
| 55.      |                               | <b>Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ</b><br>Обврски за плати и надомести на плати | 659           |                  |                |
|          | 280                           | (< или = на АОП 197од БС)                                                                                          |               |                  |                |
| 56.      |                               | Обврски за нето плати                                                                                              | 660           |                  |                |
|          | 281                           | (< или = на АОП 197од БС)                                                                                          |               |                  |                |
| 57.      |                               | Надоместоци на нето плати                                                                                          | 661           |                  |                |
|          | 282                           | (< или = на АОП 197 од БС)                                                                                         |               |                  |                |
| 58.      |                               | Даноци од плати и надомести                                                                                        | 662           |                  |                |
|          | 284                           | (< или = на АОП 197од БС)                                                                                          |               |                  |                |
| 59.      |                               | Придонеси од плати и надомести од плати                                                                            | 663           |                  |                |
|          | 285                           | (< или = на АОП 197 од БС)                                                                                         |               |                  |                |
|          |                               | <b>Д. РАСХОДИ</b>                                                                                                  |               |                  |                |
|          |                               | <b>І. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>                                                       |               |                  |                |
| 60.      | 421д                          | Електрична енергија                                                                                                | 664           |                  |                |
|          |                               | (< или = на АОП 014 од БПР)                                                                                        |               |                  |                |
| 61.      | 421д                          | Водовод и канализација                                                                                             | 665           |                  |                |
|          |                               | (< или = на АОП 014 од БПР)                                                                                        |               |                  |                |
| 62.      | 421д                          | Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација                                                           | 666           |                  |                |
|          |                               | (< или = на АОП 014 од БПР)                                                                                        |               |                  |                |

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција                                                                                         | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|          |                               |                                                                                                  |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                             | 3                                                                                                | 4             | 5                | 6              |
| 63.      | 421д                          | Горива и масла<br>(< или = на АОП 014 од БПР)                                                    | 667           |                  |                |
|          |                               | <b>II. Материјали и ситен инвентар</b>                                                           |               |                  |                |
| 64.      | 423д                          | Униформи<br>(< или = на АОП 015 од БПР)                                                          | 668           |                  |                |
| 65.      | 423д                          | Обувки<br>(< или = на АОП 015 од БПР)                                                            | 669           |                  |                |
| 66.      | 423д                          | Прехранбени продукти и пијалаци<br>(< или = на АОП 015 од БПР)                                   | 670           |                  |                |
| 67.      | 423д                          | Лекови<br>(< или = на АОП 015 од БПР)                                                            | 671           |                  |                |
|          |                               | <b>III. Договорни услуги</b>                                                                     |               |                  |                |
| 68.      | 425д                          | Провизија за платен промет и банкарска провизија<br>(< или = на АОП 017 од БПР)                  | 672           |                  |                |
| 69.      | 425д                          | Консултантски услуги<br>(Издатоци за авторски хонорари)<br>(< или = на АОП 017 од БПР)           | 673           |                  |                |
| 70.      | 425д                          | Осигурување на недвижности и права(< или = на АОП 017 од БПР)                                    | 674           |                  |                |
| 71.      | 425д                          | Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство<br>(< или = на АОП 017 од БПР) | 675           |                  |                |
| 72.      | 425д                          | Здравствени услуги во странство<br>(< или = на АОП 017 од БПР)                                   | 676           |                  |                |
|          |                               | <b>IV. Други тековни расходи</b>                                                                 |               |                  |                |
| 73.      | 426д                          | Други оперативни расходи<br>(< или = на АОП 018 од БПР)                                          | 677           |                  |                |
|          |                               | <b>V. Разни трансфери</b>                                                                        |               |                  |                |
| 74.      | 464д                          | Државни награди и одликувања<br>(< или = на АОП 037 од БПР)                                      | 678           |                  |                |
| 75.      | 464д                          | Трансфери при пензонирање (< или = на АОП 037 од БПР)                                            | 679           |                  |                |
|          |                               | <b>VI. Социјални надоместоци</b>                                                                 |               |                  |                |
| 76.      | 471д                          | Еднократна парична помош и помош во натура<br>(< или = на АОП 040 од БПР)                        | 680           |                  |                |
| 77.      | 471д                          | Детски додаток<br>(< или = на АОП 040 од БПР)                                                    | 681           |                  |                |
| 78.      | 471д                          | Помош за здравствена заштита на растенија и животни<br>(< или = на АОП 040 од БПР)               | 682           |                  |                |
| 79.      | 471д                          | Исхрана за бездомници и други социјални лица<br>(< или = на АОП 040 од БПР)                      | 683           |                  |                |



| Ред. бр. | Група на сметки, сметка<br>д=дел | Позиција                                                                    | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|          |                                  |                                                                             |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                                | 3                                                                           | 4             | 5                | 6              |
|          |                                  | <b>Г. ПРИХОДИ</b>                                                           |               |                  |                |
| 80.      | 723д                             | <b>Г. Такси и надоместоци</b><br>Закупнини<br>(< или = на АОП 079 од БПР)   | 684           |                  |                |
|          |                                  | <b>II. Трансфери од други нивоа на власт</b>                                |               |                  |                |
| 81.      | 741д                             | Трансфери од Буџетот на Република Македонија<br>(< или = на АОП 088 од БПР) | 685           |                  |                |
| 82.      | 741д                             | Трансфери од буџетите на фондовите<br>(< или = на АОП 088 од БПР)           | 686           |                  |                |
| 83.      | 741д                             | Блок дотации на општината по одделни намени<br>(< или = на АОП 088 од БПР)  | 687           |                  |                |
|          |                                  | <b>Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>                                                  |               |                  |                |
| 84.      |                                  | Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот    | 688           |                  |                |

Во \_\_\_\_\_  
На ден \_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување на  
образецот

М.П. Одговорно лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П. на ЦРМ и дата на приемот \_\_\_\_\_

Контролата ја извршиле: \_\_\_\_\_

Образец "ДЕ"

|                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>                             | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>                         |
|                                                                                                                      | Контролор                                                                                                        |
| Период                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>                             | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>                         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 2 3</span> <span>4 5 6 7 8 9 1 11</span> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 1 1 1 16 17 1 1 2 2 2 2 2 2 2</span> </div> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>0</span> <span>2 3 4 5</span> </div>              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>8 9 0 1 2 3 4 5 6</span> </div>               |
| Вид<br>работа                                                                                                        | Идентификационен број<br>(ЕМБС)      Резервни кодекси                                                            |

Назив на банката  
или финансиската институција \_\_\_\_\_  
Адреса, седиште и телефон \_\_\_\_\_  
Адреса за е-пошта \_\_\_\_\_  
Единствен даночен број \_\_\_\_\_

**ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**

за државна евиденција за банките и другите финансиски институции

| Ред.<br>бр. | Сметка* | Ознака на<br>АОП                                                                                          | (во денари)         |                |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|             |         |                                                                                                           | Претходна<br>година | Тековна година |
| 1           | 2       | 3                                                                                                         | 4                   | 5              |
|             |         | <b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ<br/>СРЕДСТВА</b>                                                                      |                     |                |
| 1.          | 0001    | Набавна вредност на трошоци за<br>развој за сопствени цели<br>(интерен проект)                            | 601                 |                |
| 1.a.        |         | Плата и надоместоци на плата на<br>вработените кои директно<br>работат на развојот на интерен<br>проект   | 602                 |                |
| 1.б.        |         | Трошоци за материјали и услуги <sup>1)</sup><br>користени или потрошени при<br>развојот на интерен проект | 603                 |                |
| 1.в.        |         | Амортизација на недвижности,<br>постройки и опрема користени<br>при развојот на интерен проект            | 604                 |                |
| 1.г.        |         | Амортизација на патенти и<br>лиценци користени при развојот<br>на интерен проект                          | 605                 |                |
| 2.          | 0008    | Оштетување на трошоци за<br>развој за сопствени цели<br>(интерен проект)                                  | 606                 |                |

<sup>1)</sup> Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интерен проект.

| Ред.<br>бр. | Сметка* | Позиција                                                                                       | Ознака на<br>АОП | Износ               |                |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
|             |         |                                                                                                |                  | Претходна<br>година | Тековна година |
| 1           | 2       | 3                                                                                              | 4                | 5                   | 6              |
| 3.          | 0009    | Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)               | 607              |                     |                |
| 4.          | 000     | Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (= АОП 171 од БС)     | 608              |                     |                |
| 5.          | 0051д   | Набавна вредност на софтвер со лиценца                                                         | 609              |                     |                |
| 6.          | 0058д   | Оштетување на софтвер со лиценца                                                               | 610              |                     |                |
| 7.          | 0059д   | Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца                                                 | 611              |                     |                |
| 8.          | 005д    | Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 174 од БС)                                 | 612              |                     |                |
| 9.          | 0051д   | Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба                         | 613              |                     |                |
| 10.         | 0058д   | Оштетување на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба                               | 614              |                     |                |
| 11.         | 0059д   | Акумулирана амортизација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба                 | 615              |                     |                |
| 12.         | 005д    | Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 174 од БС) | 616              |                     |                |
| 13.         | 0051д   | Набавна вредност на набавени бази на податоци                                                  | 617              |                     |                |
| 14.         | 0058д   | Оштетување на набавени бази на податоци                                                        | 618              |                     |                |
| 15.         | 0059д   | Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци                                          | 619              |                     |                |
| 16.         | 005д    | Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 174 од БС)                          | 620              |                     |                |
| 17.         | 0051д   | Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба                            | 621              |                     |                |
| 18.         | 0058д   | Оштетување на бази на податоци развиени за сопствена употреба                                  | 622              |                     |                |
| 19.         | 0059д   | Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба                    | 623              |                     |                |

| Ред. бр. | Сметка*           | Позиција                                                                                                                      | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|          |                   |                                                                                                                               |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                 | 3                                                                                                                             | 4             | 5                | 6              |
| 20.      | 005д              | Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 174 од БС)<br><b>Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b> | 624           |                  |                |
| 21.      | 02001+02011+02021 | Набавна вредност на градежни објекти                                                                                          | 625           |                  |                |
| 22.      | 02009+02019+02029 | Акумулирана амортизација на градежни објекти                                                                                  | 626           |                  |                |
| 23.      | 02008+02018+02028 | Оштетување на градежни објекти                                                                                                | 627           |                  |                |
| 24.      |                   | Сегашна вредност на градежни објекти (< или = од АОП 177 од БС)                                                               | 628           |                  |                |
| 25.      |                   | Набавна вредност на транспортни средства                                                                                      | 629           |                  |                |
| 26.      | 02119             | Акумулирана амортизација на транспортни средства                                                                              | 630           |                  |                |
| 27.      | 02118             | Оштетување на транспортни средства                                                                                            | 631           |                  |                |
| 28.      | 02121+02181д      | Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС)                                                           | 632           |                  |                |
| 29.      |                   | Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема <sup>2)</sup>                                                     | 633           |                  |                |
| 30.      | 02129+02189д      | Оштетување на информациска и телекомуникациска опрема                                                                         | 634           |                  |                |
| 31.      | 02128+02188д      | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема                                   | 635           |                  |                |
| 32.      |                   | Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = од АОП 177 од БС)                                        | 636           |                  |                |
| 33.      | 02181д            | Набавна вредност на компјутерска опрема <sup>3)</sup>                                                                         | 637           |                  |                |
| 34.      | 02189д            | Оштетување на компјутерска опрема                                                                                             | 638           |                  |                |
| 35.      | 02188д            | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема                                                       | 639           |                  |                |

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

| Ред. бр. | Сметка* | Позиција                                                                                                     | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|          |         |                                                                                                              |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2       | 3                                                                                                            | 4             | 5                | 6              |
| 36.      |         | Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = од АОП 177 од БС)                                           | 640           |                  |                |
| 37.      |         | Оригинални уметнички и литературни дела (< од АОП 178 од БС)                                                 | 641           |                  |                |
| 38.      |         | Драгоцени метали и камења                                                                                    | 642           |                  |                |
| 39.      |         | Антиквитети и други уметнички дела                                                                           | 643           |                  |                |
| 40.      |         | Други скапоцености                                                                                           | 644           |                  |                |
|          |         | <b>В. ПРИХОДИ</b>                                                                                            |               |                  |                |
| 41.      | 6490    | <b>I. Добивки од курсни разлики</b> (= на АОП 008 од БУ)                                                     | 645           |                  |                |
|          |         | <b>II. Приходи по основ на капитални вложувања и капитална добивка</b>                                       |               |                  |                |
| 42.      | 650     | Реализирани дивиденди (АОП 647+648+649) (< или = на АОП 005 од БУ)                                           | 646           |                  |                |
| 42.a.    | 6500    | Нефинансиски друштва                                                                                         | 647           |                  |                |
| 42.б.    | 6505    | Финансиски друштва                                                                                           | 648           |                  |                |
| 42.в.    | 6508    | Нерезиденти (АОП 650+651)                                                                                    | 649           |                  |                |
| 42.в.а.  | 65080   | Нефинансиски друштва                                                                                         | 650           |                  |                |
| 42.в.б.  | 65085   | Финансиски друштва                                                                                           | 651           |                  |                |
| 43.      | 651     | Приходи од вложувањата во придружени друштва, подружници и во заеднички вложувања (< или = на АОП 005 од БУ) | 652           |                  |                |
| 44.      | 659     | Капитални добивки реализирани од продажба на средства<br><b>III. Други приходи</b>                           | 653           |                  |                |
| 45.      | 682     | Приходи од минати години (< или = на АОП 010 од БУ)                                                          | 654           |                  |                |
| 46.      | 683     | Приходи врз основа на судски тужби, даноци и други административни такси (< или = на АОП 010 од БУ)          | 655           |                  |                |
| 47.      | 687     | Приходи врз основа на девизно работење (< или = на АОП 010 од БУ)                                            | 656           |                  |                |
|          |         | <b>III. Останати расходи</b>                                                                                 |               |                  |                |
| 48.      | 688     | Други приходи (< или = на АОП 010 од БУ)                                                                     | 657           |                  |                |

| Ред. бр. | Сметка* | Позиција                                                                                                                                    | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|          |         |                                                                                                                                             |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2       | 3                                                                                                                                           | 4             | 5                | 6              |
|          |         | <b>Г. РАСХОДИ</b>                                                                                                                           |               |                  |                |
| 49.      | 61      | <b>І. Расходи за провизии и надомести</b> (= на АОП 004 од БУ)                                                                              | 658           |                  |                |
| 50.      | 619     | Премии за осигурување на депозити<br>( < или = на АОП 022 од БУ)                                                                            | 659           |                  |                |
| 51.      |         | <b>ІІ. Трошоци за вработените</b><br>(АОП 661+664+665)<br>(= на АОП 011 од БУ)                                                              | 660           |                  |                |
| 51.a.    | 620     | Трошоци за плати                                                                                                                            | 661           |                  |                |
| 51.б.    | 620д    | Придонеси од плати<br>( < или = на АОП 013 од БУ)                                                                                           | 662           |                  |                |
| 51.в.    | 620д    | Даноци од плати<br>(= на АОП 013 од БУ)                                                                                                     | 663           |                  |                |
| 52.      | 621     | Надомести за плати<br>( < или = на АОП 014 од БУ)                                                                                           | 664           |                  |                |
| 53.      | 622     | Надомести за вработените врз основа на колективен договор                                                                                   | 665           |                  |                |
| 54.      | 623     | Материјални и слични трошоци<br>( < или = на АОП 022 од БУ)                                                                                 | 666           |                  |                |
| 55.      | 624     | Трошоци за услуги<br>( < или = на АОП 022 од БУ)                                                                                            | 667           |                  |                |
| 56.      | 624д    | Премии за осигурување<br>( < или = на АОП 022 од БУ)                                                                                        | 668           |                  |                |
| 57.      | 624д    | Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители<br>( < или = на АОП 022 од БУ) | 669           |                  |                |
| 58.      | 625     | Трошоци за службени патувања<br>( < или = на АОП 022 од БУ)                                                                                 | 670           |                  |                |
| 59.      | 627     | Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда<br>( < или = на АОП 022 од БУ)                                                            | 671           |                  |                |
| 60.      | 628     | Други административни трошоци<br>( < или = на АОП 022 од БУ)                                                                                | 672           |                  |                |
| 61.      | 632     | Трошоци од минати години<br>( < или = на АОП 022 од БУ)                                                                                     | 673           |                  |                |
| 62.      | 633     | Даноци и придонеси од приход<br>( < или = на АОП 022 од БУ)                                                                                 | 674           |                  |                |
| 63       |         | Придонеси од приход<br>(АОП 676+677+678+679)<br>( < или = на АОП 022 од БУ)                                                                 | 675           |                  |                |
| 63.a.    | 633дел  | Придонеси и членарини на здруженија и комори                                                                                                | 676           |                  |                |

| Ред. бр. | Сметка* | Позиција                                                                                 | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|          |         |                                                                                          |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2       | 3                                                                                        | 4             | 5                | 6              |
| 63.б.    | 633дел  | Комунални такси                                                                          | 677           |                  |                |
| 63.в.    | 633дел  | Придонес за користење на градежно земјиште                                               | 678           |                  |                |
| 63.г.    | 633дел  | Останато                                                                                 | 679           |                  |                |
| 64.      | 634     | Трошоци за парични казни, такси и судски решенија (< или = на АОП 022 од БУ)             | 680           |                  |                |
| 65.      | 635     | Трошоци за изработка на таксени и административни вредносници (< или = на АОП 022 од БУ) | 681           |                  |                |
| 66.      | 637     | Трошоци за девизно - валутно работење (< или = на АОП 022 од БУ)                         | 682           |                  |                |
| 67.      | 638     | Други трошоци (< или = на АОП 022 од БУ)                                                 | 683           |                  |                |
| 68.      | 639     | Капитална загуба реализирана од продажба на средства                                     | 684           |                  |                |
| 69       | 6491    | <b>IV. Загуби од курсни разлики</b> (= на АОП 009 од БУ)                                 | 685           |                  |                |
|          |         | <b>Д. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>                                                               |               |                  |                |
| 70.      |         | Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот                 | 686           |                  |                |
| 71.      |         | Исплатена дивиденда                                                                      | 687           |                  |                |

\*Податоците во позициите за претходна година и за тековна година согласно наведените сметки, ќе ги внесуваат само оние субјекти кои имаат обврска да го користат сметковниот план за банките согласно Одлуката за сметковниот план за банките.

Во \_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување на  
образецот

Овластен застапник

На ден \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата на приемот во ЦРМ \_\_\_\_\_

Контролата ја извршиле: \_\_\_\_\_

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И  
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****2907.**

Прз основа на член 186 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14 и 97/14), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ПРАВО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТАНБЕН ПРОСТОР ПОД ЗАКУП ВО ДОМОВИТЕ ЗА ЖИВЕЕЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА СО КОИ УПРАВУВА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

1. Се запира од извршување Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за начинот и условите за стекнување со право за доделување на станбен простор под закуп во домовите за живеење на корисниците на пензија со кои управува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/14.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-5246/1  
3 јули 2014 година  
Скопје

Министер  
за труд и социјална политика,  
Диме Спасов, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И  
ВРСКИ****2908.**

Прз основа на член 38 став (9) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 и 42/14), министерот за транспорт и врски донесе

**ПРАВИЛНИК**

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ, РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, УПРАВИТЕЛ НА ГРАДБА, ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ, НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА ГРАДБИ И УПРАВИТЕЛ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦИТЕ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ, ОБНОВЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ**

**Член 1**

Во Правилникот за начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на лиценците за проектирање на градби, ревизија на проектна документација,

управител на градба, изведувач на градби, надзор над изградбата на градби и управител на одржување на објекти, формата и содржината на образецот на лиценците како и формата и содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени, обновени и одземени лиценци („Службен весник на Република Македонија“ бр.45/13) по членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи:

**“Член 3-а**

(1) Правно лице кое се стекнало со Лиценца А за проектирање на градби согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја обновува со Лиценца А за проектирање на градби или Лиценца Б за проектирање на градби, во зависност од видот на лиценцата наведена во барањето за обнова.

(2) Правно лице кое се стекнало со Лиценца Б за проектирање на градби согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја обновува со Лиценца Б за проектирање на градби.

(3) Правно лице кое се стекнало со Лиценца А за ревизија на проектна документација согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја обновува со Лиценца А за ревизија на проектна документација или Лиценца Б за ревизија на проектна документација, во зависност од видот на лиценцата наведена во барањето за обнова.

(4) Правно лице кое се стекнало со лиценца Лиценца Б за ревизија на проектна документација согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја обновува со Лиценца Б за ревизија на проектна документација.

(5) Правно лице кое се стекнало со Лиценца А за изведувач на градби и Лиценца Б за изведувач на градби, согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја обновува со Лиценца А за изведувач на градби или Лиценца Б за изведувач на градби, во зависност од видот на лиценцата наведена во барањето за обнова.

(6) Правно лице кое се стекнало со Лиценца Ц за изведувач на градби и Лиценца Д за изведувач на градби, согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја обновува со Лиценца Б за изведувач на градби.

(7) Правно лице кое се стекнало со Лиценца А за надзор над изградбата на градби и Лиценца Б за надзор над изградбата на градби, согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Законот



за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја обновува со Лиценца А за надзор над изградбата на градби или Лиценца Б за надзор над изградбата на градби, во зависност од видот на лиценцата наведена во барањето за обнова.

(8) Правното лице кое се стекнало со Лиценца Ц за надзор над изградбата на градби и Лиценца Д за надзор над изградбата на градби согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја обновува со Лиценца Б за надзор над изградбата на градби.“

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 01-9431/1  
30 јуни 2014 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Миле Јанакиески, с.р.**

## УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 2909.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 11 јуни 2014 година, донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 241 став 5 точка 6, член 295 став 4 точка 2 и член 298 став 1 точка 4 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на РМ“ бр.43/2012, 145/2012 и 87/2013).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У.бр.69/2012 од 11 септември 2013 година, по повод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, поведе постапка за оценување на уставноста на членовите од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека согласно член 241 став 5 точка 6 од Законот „владата го разрешува директорот на Агенцијата ако работи спротивно на закон“.

Според член 295 став 4 точка 2 од Законот „ако при надзорот над законитоста кај здравствената установа се утврдат недостатоци, односно неправилности министерот за здравство донесува решение за изрекување јавна опомена на здравствената установа, кое се објавува на WEB страницата на Министерството за здравство.

Согласно член 298 став 1 точка 4 од Законот „По разгледувањето на извештајот од членот 297, како и евентуално поднесениот приговор од членот 297 став 3 од овој закон министерот за здравство донесува решение за изрекување јавна опомена на установата која се објавува на WEB страницата на Министерството за здравство.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија е владеењето на правото и правната сигурност на граѓаните на Република Македонија.

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Во членот 32 ставови 1 и 2 од Уставот, кој е поместен во Главата II од Уставот, со наслов „Основни слободи и права на човекот и граѓанинот“, и точка 2 со поднаслов: „Економски, социјални и културни права“, се предвидува дека секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјалната обезбеденост за време на привремена невработеност. Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место.

Законот за здравствена заштита ги уредува прашањата кои се однесуваат на системот на организацијата на здравствената заштита и вршењето на здравствената дејност, загарантираните права и утврдените потреби и интереси на државата во обезбедувањето на здравствената заштита, здравствените установи, вработувањето, правата и должностите, одговорноста, евалуацијата, престанокот на вработувањето, заштитата и одлучување за правата и обврските на здравствените работници и здравствените соработници, квалитетот и сигурноста во здравствената дејност, коморите и стручните дружења, рекламирањето и огласувањето на здравствената дејност, вршењето на здравствената дејност во вонредни услови и надзорот над вршењето на здравствената дејност (член 1).

Оспорениот член 241 од Законот ја дефинира дејноста на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи.

Така, според член 241 од Законот:

(1) За вршење на управни, стручни и развојни работи на акредитација на работата на здравствените установи се формира Агенција за квалитет и акредитација на здравствените установи (во натамошниот текст: Агенцијата), како самостоен орган на државната управа.

(2) Агенцијата има својство на правно лице.

(3) Со Агенцијата раководи директор, кој го именува и разрешува Владата.

(4) За директор на Агенцијата се именува лице кое покрај општите услови треба да ги исполнува и следниве посебни услови:

- да има завршено медицински, стоматолошки или фармацевтски факултет,
- да има најмалку пет години работно искуство во областа на здравствената заштита и
- активно да познава најмалку еден од светските јазици.

(5) Владата го разрешува директорот на Агенцијата:

- на негово барање,
- ако настане некоја од причините, поради кои според прописите за работни односи, му престанува работниот однос по сила на закон,

- ако не постапува според закон и општите акти на Агенцијата,

- ако со својата несовесна и неправилна работа предизвика штета на Агенцијата,

- ако ги занемарува или не ги извршува своите обврски и поради тоа настанат или би можеле да настанат потешки нарушувања во извршување на дејноста на Агенцијата и

- ако работи спротивно на закон.

(6) Средства за работа на Агенцијата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, од сопствени приходи и од други извори во согласност со овој закон или друг закон.

Подносителот на иницијативата смета дека ставот 5 точка 6 на членот 241 од Законот, бил неодреден термин, бидејќи не се знае за кој закон станува збор, а дотолку повеќе што веќе овој услов за разрешување на директорот на Агенцијата е предвиден во точката 3 од ставот 5 на истиот член од Законот, според кој Владата ќе го разреши директорот на Агенцијата ако не постапува според закон и општите акти на Агенцијата.

Од анализата на наведената законска регулатива, а во корелација со наводите во иницијативата, Судот оцењува дека оспорениот член од Законот не е во согласност со една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија - владеењето на правото предвидена во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

Ова од причина што основано се укажува во иницијативата дека оспорениот дел на членот 241 од Законот не е јасен и прецизен, што доведува до правна несигурност на граѓаните на Република Македонија, а дотолку повеќе што, истата е само повторување на условот кој веќе е јасно и децидно детерминиран во точката 3 на ставот 5 од членот 241 од Законот.

Оспорените членови 295 и 298 од Законот, се содржани во Главата XVI од Законот, со наслов: „Надзор“.

Во член 294 од Законот, кој го детерминира определувањето на надзорот, се предвидува дека:

(1) За обезбедување на примената на овој закон и прописите донесени врз основа на него, како и за обезбедување на квалитетот и безбедноста при укажувањето на здравствената заштита во вршењето на здравствената дејност, се врши:

- 1) надзор над законитоста на работата;
- 2) надзор над стручната работа;
- 3) внатрешен надзор над стручната работа и
- 4) инспекциски надзор.

(2) Здравствената установа и другите установи кои вршат здравствена дејност се должни да овозможат непречено вршење на надзорот од ставот (1) на овој член и да дадат потребна помош, податоци, документација и известувања кои се потребни за вршење на надзорот.

Надзор над законитоста на работата е регулиран во член 295 од Законот каде се предвидува дека:

(1) Надзор над законитоста на работата на здравствените установи врши Министерството за здравство.

(2) Министерството за здравство го врши надзорот над законитоста на работата на здравствените установи како редовен надзор во согласност со годишната програма и по потреба или на предлог на Фондот, соодветната комора, државен орган, здружение и граѓанин.

(3) Надзорот над законитоста на работата на здравствените установи од ставот (1) на овој член, Министерството за здравство го врши преку комисија именувана од министерот за здравство.

(4) Ако при надзорот над законитоста кај здравствената установа се утврдат недостатоци, односно неправилности министерот за здравство донесува решение за:

- определување мерки за отстранување на недостатоците, односно неправилностите и рокови за нивно спроведување и

- изрекување јавна опомена на здравствената установа, кое се објавува на веб страницата на Министерство за здравство.

(5) Трошоците за надзорот над законитоста при кои ќе се утврдат недостатоци, односно неправилности паѓаат на товар на здравствената установа кај која биле утврдени недостатоците, односно неправилностите.

Според член 296 од Законот:

(1) Надзор над стручната работа на здравствените установи и другите установи кои вршат здравствена дејност и на здравствените работници и соработници се врши заради контрола над стручната работа, спроведување на стручните упатства, оценка на стручната работа, како и процена на условите и начинот на укажување на здравствената заштита.

(2) Надзорот од ставот (1) на овој член го вршат Лекарската, Стоматолошката, односно Фармацевтската комора.

(3) Надзорот од ставот (1) на овој член се врши како редовен стручен надзор и како стручен надзор по потреба.

(4) Редовниот стручен надзор се врши согласно со годишниот план од членот 261 став (2) од овој закон.

(5) Надзор над стручната работа по потреба се врши на барање на пациент, член на неговото семејство и државен орган.

(6) Министерот за здравство по потреба може да формира комисија за вршење на надзор на стручната работа на здравствените установи и другите установи кои вршат здравствена дејност и на здравствените работници и соработници.

Во член 297 од истиот закон се предвидува дека:

(1) Надлежната комора, во рок од осум дена од денот на завршувањето на надзорот над стручната работа, доставува извештај за надзорот до министерот за здравство и до установата во која е извршен надзорот.

(2) Извештајот задолжително ги содржи следниве елементи:

- констатираната состојба,
- евентуалните недостатоци, неправилности или пропусти во вршењето на стручната работа, а особено во однос на спроведувањето на стручните упатства и условите и начинот на укажување на здравствената заштита,

- стручно мислење за состојбата во установата и настаните или можните последици по здравјето на луѓето и

- предлог за определување мерки за отстранување на недостатоците, неправилностите или пропустите и рокови за нивно спроведување.

(3) Установата во која е извршен надзорот, односно здравствените работници и соработници кои биле опфатени со надзорот можат да поднесат приговор на извештајот од извршениот надзор до министерот за здравство во рок од три дена од денот на приемот на извештајот во установата.

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако надлежната комора констатира непосредна опасност по животот и здравјето на граѓаните, го известува министерот за здравство најдоцна во рок од 24 часа и му предлага преземање соодветни мерки.

Начинот на одлучување на министерот за здравство по извештајот за извршен стручен надзор, е регулиран во членот 298 од Законот.

Така, во член 298 од овој закон е предвидено дека:

(1) По разгледувањето на извештајот од членот 297, како и евентуално поднесениот приговор од членот 297 став (3) од овој закон министерот за здравство донесува решение за:

1) привремена забрана за целосно или делумно вршење на одреден вид на здравствена дејност;

2) привремена забрана за целосна или делумна работа на организациона единица на установата;

3) привремена забрана за работа на здравствената установа и

4) изрекување јавна опомена на установата која се објавува на веб страницата на Министерството за здравство.

(2) По разгледувањето на извештајот од членот 297, како и евентуално поднесениот приговор од членот 297 став (3) од овој закон, министерот за здравство може:

1) да предложи до надлежната комора да поведе постапка за одземање на лиценцата за работа на здравствен работник;

2) да предложи до здравствената установа да спроведе постапка за преместување на друго работно место и/или за упатување на дополнително стручно усовршување, односно доделување ментор за здравствениот работник за кој ќе се утврди недоволна обученост (стручност) и за преземените активности да ја извести надлежната комора и

3) да иницира вршење на инспекциски надзор од надлежен орган.

(3) Привремената забрана за работа од ставот (1) точки 1, 2 и 3 на овој член трае додека не се отстранат причините заради кои е изречена забраната.

Анализирајќи ги наведените одредби на член 295 став 4 точка 2 и член 298 став 1 точка 4 од Законот, од аспект на наводите во иницијативата, а во корелација на одредбите на Уставот на Република Македонија на кои се повикува подносителот во иницијативата, Судот оцени дека истите не се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

Според Судот, основано во иницијативата се укажува дека предметните две одредби се сосема дискутабилни од уставно-правен аспект, од причина што правната теорија и регулатива не познава можност на правно лице да му биде изречена јавна опомена, од што произлегува дека само на физичко лице може да му биде изречена јавна опомена, а не и на правно лице, како што е сторено во конкретниов случај.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Елена Гошева и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.

У.бр.69/2012  
11 јуни 2014 година на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
Скопје  
**Елена Гошева, с.р.**

## ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 250 став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со решение У.бр.67/2013 од 19 март 2014 година поведе постапка за оценување на уставноста на членот 250 став 7 од Законот означен во точката 1 од ова решение, бидејќи основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот член 250 став 7 од Законот за катастар на недвижности е предвидено дека членовите на Прекршочната комисија имаат право на награда за својата работа во Прекршочната комисија што ја определува Управниот одбор на Агенцијата која треба да биде разумно соодветна на значењето, обемот на работа на членовите и сложеноста на прекршоците.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според Амандманот XX на Уставот, со кој се дополнува член 13 од Уставот, за прекршоци определени со закон, санкција може да изрече орган на државната управа или организација и друг орган што врши јавни овластувања. Против конечна одлука за прекршок се гарантира судска заштита под услови и постапка утврдени со закон.

Во членот 51 од Уставот е предвидено дека во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Главата XVIII. Со наслов: „Прекршочни одредби“ од Законот за катастар на недвижности ги содржи членовите 246 до 252. Во член 250 од Законот, меѓу другото, е уредено дека за прекршоците утврдени во Законот за катастар на недвижности, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Агенцијата, односно Прекршочниот орган. Прекршочната постапка пред Прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок, односно Прекршочната комисија формирана од страна на директорот на Агенцијата. Комисијата е составена од претседател и два члена и се избира на секои три години. Прекршочната комисија донесува Деловник за својата работа и води единствена евиденција за прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки. Претседателот и членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работата на Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување. Прекршочната комисија има право да изведува докази и да собира податоци кои се неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоци или со друг закон. Решението на Прекршочната комисија со кое се изрекува прекршочна санкција е конечно и извршно, а против истото може да се поднесе тужба пред управен суд.

## 2910.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 11 јуни 2014 година, донесе

Со оспорениот став 7 од членот 250 од Законот се предвидува право на награда за работата на Прекршочната комисија што ја определува Управниот одбор на Агенцијата која е разумно соодветна на значењето, обемот на работа на членовите и сложеноста на прекршоците.

Инаку, согласно членовите 246, 247, 248 и 249 од Законот Комисијата во прекршочната постапка може да изрече глоба за сторен прекршок од страна на правно лице, овластениот геодет вработен кај трговецот поединец, овластениот геодет во трговско друштво за геодетски работи, трговското друштво за геодетски работи и одговорното лице во трговското друштво за геодетски работи.

Според Судот, законската определба членовите на Прекршочната комисија, да примаат награда за нивната работна обврска која е разумно соодветна на значењето, обемот на работа на членовите и сложеноста на прекршоците, не е во согласност со начелото на владеењето на правото гарантирано со Уставот. Имено, имајќи ја предвид одредбата од Амандманот XX на Уставот, произлегува дека со оваа измена на Уставот, на органите на управата или организација и друг орган што врши јавни овластувања, им е воведена нова надлежност за изрекување на прекршочни санкции и водење на прекршочна постапка. Оттука, произлегува дека водењето на прекршочна постапка и изрекувањето на прекршочна санкција претставува управна функција на органот на државната управа или организација и друг орган што врши јавни овластувања, која претставува негова надлежност. Според тоа, вршењето на овие управни функции не може да се смета за дополнителна работа на органот и нешто што е надвор од неговите надлежности, а членувањето на вработените во тој орган, во комисија за прекршоци не може да се смета за нивен дополнителен ангажман, туку претставува нивна работна обврска за чие што извршување треба да добиваат плата за извршена работа, но не и дополнителна награда, чија пак висина е тешко определлива и неизвесна (разумно соодветна на значењето, обемот на работа на членовите и сложеноста на прекршоците).

Поради наведеното пред Судот оцени дека членот 250 став 7 од Законот за катастар на недвижности не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3, Амандман XX и член 51 од Уставот на Република Македонија.

5. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Елена Гошева и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.

У.бр.67/2013  
11 јуни 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
**Елена Гошева, с.р.**

## СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**2911.**

Врз основа на член 14 став 3 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), Комисијата за спроведување на избори на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите, на ден 1.7.2014 година го донесе следното

## РЕШЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ОД АПЕЛАЦИОНО ПОДРЕЧЈЕ БИТОЛА

I

Се спроведува избор на 1 (еден) член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите од апелационо подрачје Битола.

II

Изборот ќе се одржи на ден 26.8.2014 година.

III

Решението ќе го спроведе Комисијата за спроведување на избори на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите.

IV

Решението влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3/1  
4 јули 2014 година  
Скопје

Комисија за спроведување на  
избори на членови на  
Судскиот совет на Република  
Македонија од редот на судиите  
Претседател,  
**Влатко Самарински, с.р.**

## КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**2912.**

Врз основа на член 2 точка 28 алинеја алинеја 5, член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010 и 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Ракометниот клуб ВАРДАР АД Скопје поднесено на ден 20.6.2014 година и дополнето на ден 26.6.2014 година, на седницата одржана на ден 30.6.2014 година донесе

## РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Ракометниот клуб ВАРДАР АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - втора емисија на 3.000 обични акции во вкупна вредност од 30.000 евра, односно во денарска противвредност од 1.850.000 денари согласно Одлуката бр. 187/14 од 10.06.2014 година за издавање на сопственички хартии од вредност - акции од 2 (втора) емисија, донесена од Собранието на акционери на Ракометниот клуб ВАРДАР АД Скопје.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 187/14 од



10.06.2014 година за издавање на сопственички хартии од вредност - акции од 2 (втора) емисија, донесена од Собранието на акционери на Ракометниот клуб ВАРДАР АД Скопје.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-73  
30 јуни 2014 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

## 2913.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014 ) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 30.6.2014 година, донесе

### П Р А В И Л Н И К

#### ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

##### Член 1

Во Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2010, 147/2011, бр. 147/2011, бр. 101/2013, бр. 130/2013 и бр. 32/2014) член 9 се заменува со член 8 и гласи:

##### Член 8

Депозитарните банки должни се да извршат избор на субдепозитарна банка или специјализирана депозитарна институција согласно критериумите од член 3 став 1 и член 4 од овој Правилник, најдоцна до 31.12.2014 година.

##### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1116/1  
30 јуни 2014 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

## 2914.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014) и член 18 и член 19 од Законот за девизното работење („Службен весник на РМ“ број 34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 32/2003, 51/2003, 81/2008, 24/2011, 135/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 30.6.2014 година го донесе следниот

### П Р А В И Л Н И К

#### ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УДЕЛИ И ИЗДАВАЊЕ И РЕГИСТРИРАЊЕ НА АКЦИИ НА РЕЗИДЕНТНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ НАДВОР ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ И АКЦИИ НА НЕРЕЗИДЕНТНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

##### Член 1

Со Правилникот за условите и начинот за давање одобрение за издавање на удели и издавање и регистрирање на акции на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија односно продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија (во натамошниот текст: Правилник) се уредуваат условите и начинот под кои може да се добие одобрение за издавање на удели и издавање и регистрирање на акции на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија односно продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија.

#### Барање за давање одобрение за издавање на удели и акции на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија

##### Член 2

Барање за давање одобрение за издавање на удели и акции на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесуваат друштвата за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: друштво за управување) кои имаат добиено дозвола за работа од Комисијата за инвестициските фондови со кои тие управуваат.

## Член 3

(1) Друштвото за управување кое има намера да издава удели односно да издава и регистрира акции на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија во рамки на барањето треба да ја достави следнава документација:

1. Програма со планирани активности кое друштвото за управување има намера да ги извршува во државата во која истото бара да издава односно регистрира удели и акции;

2. Детален опис на начинот на издавање односно регистрирање на уделите (акциите) како и за начинот на кој истиот ќе се реализира;

3. Детален опис на начинот на објавување на документација и информации во таа држава како и начинот на кој истиот ќе биде воспоставен;

4. Опис на деловниот однос што друштвото го има воспоставено со правни и физички лица во државата каде планира да ги издава односно регистрира уделите (акциите);

5. Попис на инвестициските фондови чии удели (акции) друштвото планира да ги издава односно регистрира во таа држава.

(2) Доколку се издаваат акции на резидентен затворен инвестициски фонд надвор од Република Македонија покрај документите наведени во претходниот став потребно е до Комисијата да се достави барање за добивање одобрение за издавање или регистрирање на домашни хартии од вредност во странство согласно Правилникот за условите и начинот за добивање одобрение за издавање или регистрирање на домашни хартии од вредност во странство.

(3) Пред да одлучи по поднесеното барање за давање одобрение за издавање односно регистрирање на удели и акции на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија, Комисијата може да побара мислење од соодветниот надлежен регулаторен орган во земјата каде друштвото планира да издава односно да регистрира удели (акции) во врска со условите, начинот и постапката за издавање односно регистрирање на удели (акции) во избраната држава.

(4) Комисијата нема да одобри издавање односно на удели (акции) на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија доколку постои сомневање околу: начинот на тргување со уделите како и воспоставените можности за негово остварување, извештавањето на вложувачите во фондот како и за деловни односи кои друштвото за управување ги има воспоставено во врска со тргувањето на уделите односно акциите надвор од Република Македонија како и доколку добие негативно мислење по барањето од став 3 од овој член.

(5) Комисијата нема да одобри издавање односно регистрирање на удели (акции) на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија доколку се увиди дека во избраната држава согласно постоечката законска регулатива, односно при спроведувањето на истата, би се отежнало вршењето на надзор на инвестициските фондови согласно Законот за инвестициски фондови.

(6) Друштвото за управување е должно најкасно во рок од 3 работни дена од почеток на издавање односно регистрирање со удели (акции) надвор од Република Македонија за истото да ја извести Комисијата.

(7) Доколку друштвото за управување има намера да промени некои од податоците наведени во став 1 од овој член пред промена на истите е должно за тоа да ја извести Комисијата.

## Член 4

(1) Комисијата одлучува по барањето во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на комплетно барање за давање одобрение за издавање на удели и акции на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија.

(2) Комисијата при одлучување по барањето од претходниот став може да бара дополнителна документација од друштвото заради појаснување односно допрецизирање на поднесеното барање.

(3) Доколку резидентното друштво за управување не постапи по барањето на Комисијата од став 2 од овој член во определен рок, Комисијата со заклучок може да ја прекине постапката по барањето.

**Барање за давање одобрение за нудење на продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија**

## Член 5

(1) Удели на нерезидентни инвестициски фондови, односно акции на нерезидентни инвестициски фондови може да бидат понудени на продажба во Република Македонија само доколку нерезидентното друштво за управување има регистрирано подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија согласно со Законот за инвестициски фондови.

(2) Нерезидентно друштво за управување може да нуди на продажба удели или акции на нерезидентни инвестициски фондови единствено доколку вложувачите во инвестициските фондови имаат заштита еднаква на онаа заштита која ја имаат вложувачите во инвестициски фондови основани согласно UCITS Директивата на Европската Комисија.

## Член 6

Нерезидентно друштво за управување кое има намера да нуди на продажба удели односно акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија мора да осигура непречено реализирање на следниве услови:

1. Исплата на имателите на удели (акции) во инвестицискиот фонд;

2. Да го осигура нудењето на продажба односно издавањето и откупот на уделите (акциите) на инвестицискиот фонд;

3. Да ја осигура објавата и доставувањето на целокупната документација и информациите поврзани со нерезидентните инвестициски фондови чии удели (акции) се нудат во Република Македонија до вложувачите во тие фондови;

4. Да обезбеди начин на кои ќе се решаваат жалбите изјавени од страна на вложувачите во нерезидентните инвестициски фондови.

## Член 7

(1) Нерезидентно друштво за управување кое преку својата подружница во Република Македонија има намера да понуди на продажба удели (акции) на нерезидентни инвестициски фондови треба да добие претходно одобрение од страна на Комисијата.

(2) Барањето за издавање на одобрение за продажба на удели (акции) на нерезидентните инвестициски фондови го доставува друштвото кое го има основано инвестицискиот фонд за секој инвестициски фонд одделно и истото треба да ја содржи следната документација:

1. проспект на инвестицискиот фонд;  
2. правила на инвестицискиот фонд односно Статут на фондот;

3. ревидирани годишни финансиски извештаи на друштвото за управување, ревидирани годишни финансиски извештаи на инвестицискиот фонд за последните две години. Доколку домашната регулатива на друштвото наложува изработка на полугодишни ревидирани финансиски извештаи потребно е истите да бидат доставени како дел од документацијата;

4. краток опис на целите на вложување на инвестицискиот фонд како и стратегијата на вложување на фондот;

5. информација за историскиот принос на фондот;

6. опис на ризиците поврзани со вложување во конкретниот фонд како и насоки и предупредувања во врска со ризиците поврзани со инвестирање во фондот;

7. трошоци и други видови на надоместоци кои се наплатуваат на терет на инвестицискиот фонд, односно од вложувачите во фондот;

8. практични информации за вложувачите во фондот;

9. доказ за депонирани парични средства согласно член 8 од овој Правилник;

10. детален опис на стратегијата за промовирање на инвестициските фондови како и опис на деловниот однос со правни и физички лица во Република Македонија кои ќе ги нудат на продажба уделите (акциите) на инвестициските фондови;

11. документација за отворена сметка во банка преку која ќе се вршат уплатите на паричните средства;

12. доказ дека се исполнети барањата од член 6 од овој Правилник и

13. друга документација која ќе ја одреди Комисијата од која ќе може да се утврди дека вложувачите во нерезидентниот инвестициски фонд имаат најмалку исто ниво на заштита која ја имаат вложувачите во инвестициските фондови во Република Македонија.

(3) Комисијата ќе издаде одобрение за тргување односно за продажба на удели (акции) на нерезидентен инвестициски фонд, врз основа на доставените податоци од став 2 од овој член, и доколку утврди дека:

1. Вложувачите во нерезидентниот инвестициски фонд имаат најмалку исто ниво на заштита која ја имаат вложувачите во инвестициските фондови во Република Македонија.

2. Уделите (акциите) на нерезидентниот инвестициски фонд може слободно да се тргуваат односно не постои забрана за нивно издавања во земјата каде тие се основани.

3. Комисијата може непречено да врши супервизија на подружницата на странското друштво за управување регистрирана во Република Македонија согласно одредбите од Законот за инвестициски фондови.

4. Друштва за управување основани во Република Македонија можат непречено да ја извршуваат дејноста за која имаат добиено дозвола од Комисијата во земјата каде е основан нерезидентниот инвестицискиот фонд – барател на дозволата.

(4) Нерезидентно друштво за управување со инвестициски фондови кое планира да издава акции на затворен фонд во Република Македонија истото покрај документите наведени во претходниот став потребно е до Комисијата да достави барање за одобрение за издавање, односно регистрирање на странски хартии од вредност во Република Македонија, согласно Правилникот за условите и начинот за давање одобрение за издавање, односно за регистрирање на странски хартии од вредност во Република Македонија.

(5) Пред да одлучи по поднесеното барање за издавање на одобрение за нудење на продажба на удели (акции) на нерезидентните инвестициски фондови, Комисијата може да побара мислење од соодветниот надлежен регулаторен орган од земјата каде нерезидентните инвестициски фондови имаат добиено дозвола за работа во врска со условите, начинот и постапката за издавање односно регистрирање на удели (акции) надвор од матичната држава на нерезидентниот инвестициски фонд.

(6) Комисијата ќе го одбие барањето за давање одобрение за нудење на продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија на еден или повеќе нерезидентни инвестициски фондови доколку утврди дека сите барања од став 2 од овој член не се исполнети.

(7) Комисијата ќе го одбие барањето за давање одобрение за нудење на продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија доколку помеѓу Комисијата и надлежниот надзорен орган на друштвото за управување и депозитарната банка на нерезидентните инвестициски фондови, не постои соработка која би гарантирала непречен надзор на работата на друштвото за управување и депозитарната банка на нерезидентните инвестициски фондови.

#### Член 8

(1) Како услов за давање на одобрение за нудење на продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија, Комисијата од друштвото за управување може да побара истото да депонира средства во висина од 1.000.000 денари на сметка во домашна банка со цел да се осигура редовна исплата на имателите на удел во нерезидентниот инвестициски фонд.

(2) По добивањето на одобрението за нудење на продажба на удели (акции) на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија, друштвото за управување е должно да ги одржува средствата од став 1 од овој член во тек на целото работење во Република Македонија.

#### Член 9

1) Комисијата одлучува по барањето од член 7 став 2 од овој Правилник во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на комплетно барање за издавање на одобрение за нудење на продажба на удели (акции) на нерезидентните инвестициски фондови.

(2) Комисијата при одлучување по барањето од претходниот став може да бара дополнителна документација од друштвото заради појаснување односно допрецизирање на поднесеното барање.

(3) Доколку нерезидентното друштво за управување не постапи по барањето на Комисијата од став 2 од овој член во определен рок, Комисијата со заклучок може да ја прекине постапката по барањето од член 7 став 2 од овој Правилник.

#### Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден ден од денот на објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-1117/1  
30 јуни 2014 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

### РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА Р

#### 2915.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија в конот за енергетика („Службен весник на Република Македонија “ член 5 став (1) точка 3 од Статутот на Регулаторната комисија за енергетика бр.391/2 од 26.08.2011 година и член 2 став (2) точка 2 од Деловникот на енергетика на Република Македонија бр.01-2194/1 година на седница



*Службен весник*  
на Република Македонија




[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014101